



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 26 октомври 1977
Скопје
Број 37 Год. XXXIII

Претплатата за 1977 година изнесува 380 динари. Овој број чини 22 дин. Жиро сметка 40100-601-128

503.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 1, 2 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 29. 9. 1977 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Неиздржаниот дел од казната се прости на:

1. Душан Димко Ивановски, од Прилеп,
2. Трендафил Крсте Милошески, од с. Алинци,
3. Радивоје Давид Стојковски, од Скопје,
4. Љубе Дано Ендековски, од с. Жван,
5. Драган Тодор Гацов, од Титов Велес,
6. Ахмет Бекир Каришиќ, од с. Лажани,
7. Коста Горѓи Бухов, од с. Колешино.

II

Изречената казна се услови за 1 година на:

1. Милан Киро Мирчевски, од Прилеп,
2. Горѓи Ламбе Јанговски, од с. Скребатно.

III

Неиздржаниот дел од казната услови за 1 година на:

1. Мустафа Амет Исмаилоски, од Прилеп.

IV

Неиздржаниот дел од казната се намали за 1 година на:

1. Челеби Сали Шаини, од с. Љубин.

V

Изречената казна се услови за 2 години на:

1. Велко Јован Алексиевски, од с. Бардовци,
2. Бранко Димитрија Трајчевски, од с. Бардовци,
3. Милорад Страхил Кратовалиев, од Скопје,
4. Јордан Тодор Цибалевски, од Битола.

VI

Неиздржаниот дел од казната услови за 2 години на:

1. Коле Данаил Дамчевски, од Битола.

VII

Изречената казна намали за 6 месеци на:

1. Јани Диме Герасимовски, од с. Стенче,
2. Кадри Рамадан Кадриев, од Скопје,
3. Вејсел Зендел Јашари, од с. Србјани,
4. Трајче Борис Кузмановски, од Скопје.

VIII

Неиздржаниот дел од казната се намали за 6 месеци на:

1. Ксенофон Горѓија Муковски, од Скопје,
2. Есат Шаин Бирани, од Скопје.

IX

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 06-510
29 септември 1977 година
Скопје

Претседател
на Претседателството
на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

504.

Врз основа на член 69 од Законот за финансирање на Републиката и општините („Службен весник на СРМ“, бр. 3/73 и 17/74), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1977 ГОДИНА

I

Во Републичкиот буџет за 1977 година се врши изменување на намената на средствата за посебни намени и тоа:

1. Во раздел 14 — Републички секретаријат за здравство и социјална политика, во позицијата 170 (08) — Основни права од Законот за социјална заштита, износот „6.000.000“ се заменува со износот „4.000.000“.

2. Во раздел 16 — Републички секретаријат за финансии, позиција 205 — Тековна буџетска резерва износот „10.025.000“ се заменува со износот „12.025.000“.

II

Измените од претходната точка, Републичкиот секретаријат за финансии ќе ги спроведе во билансниот дел на Буџетот при изготвувањето на завршната сметка.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-2106/1
5 октомври 1977 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

505.

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за санитарна инспекција („Службен весник на СРМ“, бр. 40/72), републичкиот секретар за здравство и социјална политика, во согласност со републичкиот секретар за финансии, донесува

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ И ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ САНИТАРЕН НАДЗОР НАД ИЗГРАДБАТА НА ЗГРАДИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ ШТО ПОДЛЕЖАТ НА САНИТАРЕН НАДЗОР

Член 1

Со овој правилник се утврдува начинот на вршење на санитарен надзор над изградбата и реконструкцијата на згради и други објекти што подлежат на санитарен надзор и начинот на одредување на трошоците за вршење на санитарен надзор.

Член 2

Санитарниот надзор над изградбата и реконструкцијата на згради и други објекти утврдени во член 13 и 15 од Законот за санитарна инспекција се врши на тој начин што инвеститорот прибавува од соодветниот орган на управата надлежен за работите на санитарната инспекција санитарна согласност на урбанистичките планови, на локациите за изградба на објектите, на проектите за изградба, односно за реконструкција на објектите и одобрение за пуштање во погон односно во употреба на објектите.

Член 3

Кон барањето за добивање на санитарна согласност што го поднесува на органот на управата надлежен за работите на санитарната инспекција, инвеститорот приложува и тоа:

1) за локација — основни податоци за видот, големината и намената на објектот, за технолошкиот процес на производството во објектот, за капацитетот на тоа производство, за отпадните материји што ќе се создаваат при користење на објектот, за начинот на снабдување со вода, за начинот и местото каде ќе се испуштаат отпадните води, за конфигурацијата и другите карактеристики на теренот (местото) на кој ќе се гради објектот како и ситуационен план со скица на објектот кој ќе се гради;

2) за проектот — инвестициона техничка документација (главни проекти);

3) за добивање на одобрение за пуштање на објектот во погон — писмено барање.

Член 4

Органот на управата надлежен за работите на санитарната инспекција во вршењето на санитарниот надзор:

— ја прегледува документацијата за издавање согласност на локацијата на објектот и врши локален увид на лице место за погодноста на таа локација;

— во текот на изградбата на објектите врши контрола дали објектот се изведува спрема одобрениот проект; и

— по завршување на изградбата на објектот да го прегледа и констатира дали е изграден во согласност со одобрениот проект.

За извршениот преглед органот на управата надлежен за работите на санитарната инспекција е должен да изготви записник на лице место во присуство на инвеститорот.

Член 5

Во трошоците за вршење на санитарниот надзор влегуваат:

— патните и дневните трошоци на санитарниот инспектор;

— патните и дневните трошоци на вештите лица определени од инспекцијата;

— остварените трошоци за евентуални претходни мерења, испитувања или анализи за локалитетот.

Член 6

Патните и дневните трошоци, од член 5 на овој правилник, инвеститорот ги исплатува според самоуправниот општ акт за патни и дневни трошоци на органот што врши самоуправен надзор.

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Согласен:
Републички секретар
за финансии,
Ристо Филиповски, с. р.

Републички секретар за
здравство и социјална
политика,
Јездимир Богдански, с. р.

506.

Врз основа на член 339, став 3, точка 2 од Законот за извршување на кривичните санкции („Службен весник на СРМ“, бр. 47/73), републичкиот секретар за здравство и социјална политика донесува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА МЕРКАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЛЕКУВАЊЕ НА АЛКОХОЛИЧАРИ И НАРКОМАНИ

Член 1

Со овој правилник се утврдува начинот на извршување на мерката за безбедност задолжително лекување на алкохоличари и наркомани, која се извршува во завод за чување и лекување или во здравствена организација.

Член 2

Лекувањето на алкохоличарите и наркоманите се спроведува во завод за чување и лекување, ако постојат услови за такво лекување, или во една од следните здравствени организации: Болницата за нервни и душевни болести — Бардовци, Болницата за душевни болести — Демир Хисар или Болницата за нервни и душевни болести — Негорци (во натамошниот текст: здравствена организација).

Член 3

Програмата и методите на работа за лекување на алкохоличарите и наркоманите ги одредува стручна група на работници во здравствената организација составена од: специјалист за нервни и душевни болести, психолог и социјален работник. Здравственото досие на алкохоличарите и наркоманите го пополнуваат стручните лица кои учествуваат во лекувањето.

Член 4

Осудените лица кои се подвргнати на задолжително лекување од алкохолизмот или наркоманијата, должни се активно да учествуваат во програмата на своето лекување.

Член 5

Евиденцијата што се води за секое лице на кого му е изречена мерката за безбедност задолжително лекување на алкохоличари и наркомани, покрај општите генералии ги содржи показателите за поведението на тие лица од кои ќе се види дали состојбата им се подобрува, останува иста или се влошува.

Член 6

Кога ќе заврши програмата на лекување на алкохоличарите и наркоманите, или кога започнато лекување ќе се прекине заради отпуштање од издржување на казната, или кога лекувањето ќе заврши и за условно осудените лица, заводот за чување и лекување, односно здравствената организација е должна за резултатите на лекувањето да го извести надлежниот орган за социјална заштита во местото каде осуденото лице ќе живее, како и првостепениот суд кој ја изрекол мерката за безбедност задолжително чување и лекување на алкохоличари и наркомани.

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Републички секретар
за здравство и социјална
политика,
Јездимир Богдански, с. р.

507.

Врз основа на член 339, став 4 од Законот за извршување на кривичните санкции („Службен весник на СРМ“, бр. 47/73), републичкиот секретар за здравство и социјална политика по претходно прибавено мислење од републичкиот секретар за правосудство донесува

П РА В И Л Н И К**ЗА ЗДРАВСТВЕНО-ХИГИЕНСКИТЕ МЕРКИ И МЕДИЦИНСКАТА ОПРЕМА ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА ОСУДЕНИТЕ ЛИЦА ВО КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ****Член 1**

Со овој правилник се одредуваат здравствено-хигиенските мерки и медицинската опрема за лекување на осудените лица во казнено-поправните домови и во општинските затвори.

I. ЗДРАВСТВЕНО-ХИГИЕНСКИ МЕРКИ И МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ВО КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ ДОМОВИ**1. Здравствено-хигиенски мерки****Член 2**

По приемот во домот (приемно одделение) се врши здравствен преглед на осудените лица и санитарно-хигиенска обработка.

При приемот, лицата осудени на казна затвор над една година, задолжително се вакцинираат со комбинирана вакцина против тетанус и црвен тифус, според постојните прописи за имунизација.

Член 3

Во домот еднаш годишно се врши систематски медицински преглед на осудените лица, со цел да се утврди положбата на здравјето и физичката развиеност.

Лекарски преглед се врши и по потреба, или по барање на осуденото лице.

Член 4

Податоците за положбата на здравјето и физичката развиеност, лекарот ги внесува во личниот лист на прегледаните осудени лица.

Член 5

Во случај кај осуденото лице да се констатира заразно или паразитарно заболување кое може да се пренесе и на другите осудени лица, истото лице се изолира во посебни простории.

2. Медицинска опрема**Член 6**

Казнено-поправниот дом преку својата служба за здравствена заштита обезбедува минимум медицинска опрема за лекување на осудените лица и тоа:

— во ординацијата на лекарот: отоман за прегледи, потребен број чаршафи, стаклен орман за инструменти и лекови, ламби, рефлектор, стетоскоп, апарат за мерење на крвен притисок, челно огледало, чеканче за рефлексии, ларингоскопско огледало, спекулум за нос и уво, метални шпатули, бубрежник и спиртна ламба;

— во просторијата за интервенции: отоман, параван, стаклен орман за инструменти и лекови, подвижни масички, 2 метални барабани, носила, сув стерилизатор, стаклен сад со капак за инструменти, комплет за мали хируршки интервенции, шприцеви со различни големина, метални и гумени катетри, крамерови пини, 2 метални бубрежници, децимална вага со висиномер и топломери;

— во картотеката: 2 картотечни ормани;

— во забната ординација: забарски столови, електрични бушалки, унит апарат, подвижна маса, забарски столови со уреди за фиксирање на главата на болниот, сув стерилизатор, гарнитура инструменти за работа, инструменти и материјал за санација на кариесот и екстракции на забите, инструменти за премивање на забите со протетски додатоци за земање на отисоци и изработување на сите фази на работа во уста;

— во заботехничката лабораторија: работна маса за забниот техничар, комплет заботехничка апаратура, полир мотор, маса за гипс и гипсани работи и апарат за миенење;

— во рендгенолошката сала за дијагностика: рендген апарат, универзална маса, отоман за прегледи, прибор и лекови за брза помош, командна маса, заштитна преграда, заштитен стол за лекарот, престилка и ракавици, тенкови за развивање на филмови, касета за филмови, рамови за сушење на филмови, сигнален часовник, негатоскоп, рендген апарат за скопија и ларија, опрема за снимање, развивање, чистење и чување на филмови;

— во микробиолошката лабораторија: сув стерилизатор, сушилник, термостат, фрижидер, водена бања, микроскоп со инсталирација и микроскопска ламба, прибор за хематолошки преглед, апарат за дестилирање на вода, аптекарска вага, аналитичка вага, фотометар, електрична центрифуга и соодветен прибор и хемикалии според обемот и карактерот на работата;

— во депото за лекарства: ормани, полици и фиоки за сместување и чување на лекови, работни маси (рецептури) со вграден фиок, преградни за сместување на прибори за работа, прописно сигнирани, апаратури и садови согласно со Југословенската фармакопеја.

Член 7

За потребите на здравствената служба на домот се обезбедува санитарско возило со соодветна пропишана опрема за укажување итна медицинска помош во време на транспортот на болни и повредени лица.

II. ЗДРАВСТВЕНО-ХИГИЕНСКИ МЕРКИ И МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ВО ОПШТИНСКИТЕ ЗАТВОРИ**1. Здравствено-хигиенски мерки****Член 8**

Здравствено-хигиенските мерки пропишани за осудените лица во казнено-поправните домови утврдени со овој правилник ќе се применуваат и на осудените лица во општинските затвори.

2. Медицинска опрема

Член 9

Општинскиот затвор преку својата служба за здравствена заштита обезбедува минимум медицинска опрема за лекување на осудените лица и тоа:

— отоман за прегледи, потребен број чаршафи, стаклен орман за инструменти и лекови, ламба-рефлектор, стетоскоп, апарат за мерење на крвен притисок, челно огледало, чеканче за рефлексии, ларингоскопско огледало, спекулум за уво и нос, метални шпатули, бубрежник и спиртна ламба.

Член 10

Здравствените услуги од хигиенско-епидемиолошката и здравствено-воспитната дејност, забоздравствената дејност, рендгенолошката дејност, лабораториската дејност и дејноста на снабдување со лекови и санитетски материјали ќе се пружаат во здравствената организација од подрачјето на општинскиот затвор, а за одредени специјалистички или субспецијалистички прегледи и услуги во здравствените организации надвор од подрачјето на општината.

Член 11

Одредбите од член 2 до член 6 на овој правилник се однесуваат и на воспитно-поправниот дом за малолетници.

Член 12

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Републички секретар
за здравство и социјална
политика,

Јездимир Богдански, с. р.

508.

Врз основа на член 27 став 3 од Законот за санитарна инспекција („Службен весник на СРМ“, бр. 40/72), републичкиот секретар за здравство и социјална политика, по предлог на Републичкиот санитарен инспекторат, донесува

П РА В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА РАБОТАТА, КАКО И ЗА НАЧИНОТ НА ПОДНЕСУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ВРШЕЊЕ НА САНИТАРНИОТ НАДЗОР

Член 1

Со овој правилник се утврдува начинот за водење евиденција за работата на Републичкиот санитарен инспекторат и општинските санитарни инспекции и начинот на кој се поднесуваат извештаи за вршењето на санитарниот надзор.

Член 2

Републичкиот санитарен инспекторат евиденцијата за својата работа ја води по области и тоа:

1. евиденција од областа на епидемиологијата (спречување и сузбивање на заразните болести);
2. евиденција од областа на хигиената (индустриско производство на прехранбени продукти и предмети за општа употреба, производство и промет на хранителните продукти и на предмети за општа употреба што подлежат на санитарен надзор и хигиенските услови во училиштата, во здравствените организации, во занаетчиски, трговски и угостителски објекти и во јавни и други комунални објекти, во населбите и населените места и објекти);
3. евиденција од областа на медицината на трудот (изворите на јонизирачки зрачења и спроведувањето на мерките за здравствената заштита на работниците);
4. евиденција од областа на лековите и отровите;

5. евиденција од областа на санитарната техника (водоводите поставени на подрачјето на две или повеќе општини, отпадните води и другите отпадни материји, уредите и мерките за спречување на влијанијата штетни по здравјето, локација и изградба односно реконструкција на индустриски објекти, станбени и други објекти, објекти за снабдување со вода, објекти за отстранување на отпадни води и други материји, сообраќајни и други објекти);

6. евиденција за своите управни акти и управните акти на општинските санитарни инспекции.

Евиденцијата се води на начин и со податоци предвидени во обрасците 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 кои се составен дел на овој правилник.

Член 3

Општинските санитарни инспекции евиденцијата за својата работа ја водат по области и тоа:

1. евиденција од областа на епидемиологијата (спречување и сузбивање на заразните болести);
2. евиденција од областа на хигиената (производство и промет на прехранбени продукти и на предмети од општа употреба што подлежат на санитарен надзор и хигиенските услови во училиштата, во здравствените организации, во занаетчиски, трговски и угостителски објекти, во јавни и други комунални објекти, во населбите и населените места и објекти);
3. евиденција од областа на медицината на трудот (спроведување на мерки за здравствена заштита на работниците при работа);
4. евиденција на прометот на отрови на мало;
5. евиденција од областа на санитарната техника (отпадните води и другите отпадни материји, уредите и мерките за спречување на влијанијата штетни по здравјето, локација и изградба односно реконструкција на индустриски објекти, станбени и други објекти, објекти за снабдување со вода, објекти за отстранување на отпадни води и други материји, сообраќајни и други објекти);
6. евиденција за своите управни акти.

Член 4

Од областа на епидемиологијата се води следната евиденција:

1. Републичкиот санитарен инспекторат води картотека на објектите на здравствените организации на здружен труд во Републиката кој во рамките на својата дејност се занимаваат со спречување и отстранување на заразните болести по општини, според образец бр. 1 и според образец бр. 2.
2. Општинските санитарни инспекции водат картотека на објектите на здравствените организации на здружен труд кои се занимаваат со спречување и отстранување на заразните болести од подрачјето на општината според образец бр. 1 и евиденција за санитарно-инспекциски обиколки според образец бр. 2.

Член 5

Од областа на хигиената Републичкиот санитарен инспекторат ја води следната евиденција:

1. картотека на објекти за индустриско производство на прехранбени артикли и на предмети за општа употреба, според образец бр. 1;
2. евиденција за санитарно-инспекциските обиколки, според образец бр. 2;
3. евиденција за земените примероци прехранбени продукти и предмети за општа употреба, според образец бр. 5;
4. регистар за објектите кои подлежат под санитарно-хигиенски надзор, според образец бр. 6.

Од областа на хигиената општинските санитарни инспекции ја водат следната евиденција:

1. картотека на објектите за занаетчиско производство на прехранбени артикли и на предмети за општа употреба, според образец бр. 1;
2. евиденција за санитарно-инспекциски обиколки, според образец бр. 2;
3. евиденција за земените примероци прехранбени продукти и предмети за општа употреба, според образец бр. 5;

4. регистар на објектите кои подлежат под санитарно-хигиенски надзор, според образец бр. 6.

Член 6

Од областа на медицината на трудот Републичкиот санитарен инспекторат ја води следната евиденција:

1. евиденција за изворите на јонизирачките зрачења и над работата со нив во организациите на здружен труд, здравствените и техничките услови, според образец бр. 1;

2. евиденција за индустриските објекти на територијата на Републиката, кои се под директна надлежност на Републичкиот санитарен инспекторат, според образец бр. 1;

3. евиденција за санитарно-инспекцискиот надзор од областа на трудовата медицина, според образец бр. 2.

Од областа на медицината на трудот општинските санитарни инспекции водат евиденција за индустриските објекти на подрачјето на општината, освен на оние објекти кои се во надлежност на Републичкиот санитарен инспекторат, според образец бр. 1.

Член 7

Од областа на производството и прометот на лекови и отрови Републичкиот санитарен инспекторат ја води следната евиденција:

1. евиденција на објектите за индустриско производство и промет на лекови и отрови, според образец бр. 1;

2. евиденција на објектите за производство и промет на лекови на мало, според образец бр. 1;

3. евиденција за производство на парентерални раствори, според образец бр. 1;

4. евиденција за земените примероци за анализа, според образец бр. 4.

Општинските санитарни инспекции водат евиденција на објектите за промет на отрови на мало според табела бр. 6.

Член 8

Од областа на санитарната техника за изградба, реконструкција и проширување на објекти, Републичкиот санитарен инспекторат води евиденција за превентивен санитарен надзор за изградба, реконструкција и проширување на објекти од надлежност на Републичкиот санитарен инспекторат, според образец бр. 7.

Од областа на санитарната техника за изградба, реконструкција и проширување на објекти општинските санитарни инспекции ја водат евиденцијата за превентивен санитарен надзор за изградба, ре-

конструкција и проширување на објекти од надлежност на општинските санитарни инспекции, според образец бр. 7.

Член 9

Републичкиот санитарен инспекторат води евиденција за изградените објекти од негова надлежност, според образец бр. 1.

Евиденција за извршените санитарно-инспекциски обиколки, Републичкиот санитарен инспекторат води според образец бр. 2.

Општинските санитарни инспекции водат евиденција за изградените објекти за кои даваат согласност за локации и на проектите за изградба и за реконструкција, како и одобрение за пуштање во погон, односно во употреба, според образец бр. 1.

Евиденција за извршените санитарно-инспекциски обиколки, општинските санитарни инспекции водат според образец бр. 2.

Член 10

Републичкиот санитарен инспекторат води евиденција за своите управни акти и управни акти на општинските санитарни инспекции преку:

1. регистар за управни предмети во прв степен;

2. евидентна книга за решените предмети во втор степен, според образец бр. 8;

3. евиденција на поништени првостепени решенија по право на надзор.

Општинските санитарни инспекции водат евиденција за своите управни акти преку регистар за управни предмети.

Член 11

Општинските санитарни инспекции годишниот извештај за извршениот санитарен надзор до Републичкиот санитарен инспекторат го поднесуваат најдоцна до 31 јануари следната година.

Член 12

Извештајот од претходниот член се состои од текстуален и табеларен дел.

Текстуалниот дел го содржи извештајот за целокупната работа на санитарната инспекција во текот на изминатата година.

Табеларниот дел од извештајот за работа на санитарната инспекција се поднесува според образец бр. 9.

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Републички секретар за здравство и социјална политика,

Јездимир Богдански, с. р.

Место _____

Општина _____

СР _____

Образец бр.

Формат 20,5x18,5 см

КАРТОН НА ОБЈЕКТТОТ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈ Е ПОД САНИТАРЕН НАДЗОР

Назив на објектот _____

адреса, ул. и бр. _____

број на телефон _____

Кус опис (карактеристика) на објектот со општа хигиенска оценка:

--

Образец бр. 2
Формат 18 x 25,5 см.

ПОДАТОЦИ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ САНИТАРНИ НАДЗОРИ

Изврш. преглед.		КУС ОПИС НА НАОДОТ	Издадено решение број	Вид на улрав. мерка	Извршување на решение
Ред. бр.	Дата				
1	2	3	4	5	6

Образец бр. 5
Формат 37 x 20 см.

ЕВИДЕНЦИЈА НА ПРИМЕРОЦИ НА ПРЕХРАЊЕНИ ПРОДУКТИ

Ред. број	Дата	Од кого е земен примерокот (мостра) за анализа	Вид. на артикал.	Бр. на пример. (мостра)	А Н А Л И З И										Забелешка	
					Бактериол.		Хемиски		Пестициди		Антибио.		Други			
					да	не	да	не	да	не	да	не	да	не		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

Образец бр. 6
Формат 30x20 см.

РЕГИСТАР НА ОБЈЕКТИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ ПОД САНИТАРНО-ХИГИЕНСКИ НАДЗОР

Ред. бр.	Дата	Врста на објектот	Назив на објектот	Место — адреса	Забелешка
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Табела бр. 1
Формат 18 x 5 см.

Образец бр. 9

Организациона состојба
и кадри

Организациона состојба и кадри		Служба на сан. инсп.		Стручна подготовка									
				Висока				Виша		Средна		Ниска	
				Лекари		Останати							
		Има	Нема	Пос.	Хон.	Пос.	Хон.	Пос.	Хон.	Пос.	Хон.	Пос.	Хон.
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Општина												
2	Републ. (покраина)												
3	СЕ:												

Табела бр. 2
Формат 18 x 9 см.

Надзор над спроведување на
прописите и мерките во врс-
ка со сузбивањето и спречу-
вањето на заразните болести

		Бр. на посети	Најдена неисправ. состој.	Донесено решение	Изврш. решение	Предлог за казна	
						За прекршок	За крив. дело
		1	2	3	4	5	6
1	Пријавување на зараз. болести						
2	Транспорт на заразните болни						
3	Изолација на болните						
4	Режим во заразното одделение						
5	Спроведување на вакцинација						
6	Сузбивање на епидемии						
7	Спроведување на ДДО						
8	Пренос на мртви						
9	СЕ:						

Табела бр. 3
Формат 18x8 см

Надзор над лицата во

[illegible]

Табела бр. 4
Формат 18х6 см.

Надзор над
животните на-
мирници и су-
ровини

[illegible]

Табела бр. 5

Формат 18x2 см

НАДЗОР НАД ПРЕДМЕТИТЕ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА

[illegible]

Табела бр. 6
Формат 18 x 3,5 см.

НАДЗОР НАД ОТРОВИТЕ

[illegible]

Табела бр. 7
Формат 18 x 11,5

Надзор над снабдувањето со вода за пиење

[illegible]

Табела бр. 8
Формат 18x13,5 см.

Привремен надзор над изградбата

[illegible]

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Гробишта за стока и кафилери										
20	Јавни нужници										
21	Објекти за отпадни води, матери и депонирање на губре										
22	Јавни згради и дворови										
23	Станбени згради и дворови										
24	Останати комунални објекти										
25	Школски згради и дворови										
26	Домови и интернати										
27	Населби на младински работни бригади										
28	Детски социјални установи										
29	Детски легувалишта и одморалишта										
30	Фискултурни објекти										
31	Други објекти кај што престојуваат деца и младинци										
32	Црна и обоена металургија										
33	Рударство										
34	Метало-преработувачка индустрија										
35	Хемиска индустрија										
36	Текстилна индустрија										
37	Индустрија за преработка на дрво										
38	Тутунска индустрија										
39	Градежништво										
40	Прехранбена индустрија										
41	Други индустриски гранки										
С Е:											
Одговорен за податоците,		Дата		(МП)		Санитарен инспектор,					

509.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на ставот 3 на член 26 и на ставот 3 на член 28 од Правилникот за станбени односи, донесен од работничкиот совет на Железничко-транспортното претпријатие во Скопје на седницата од 25 април 1967 година и на ставот 2 на точка III од Одлуката за условите за продавање на новоизградени станови на работници што веќе имаат стан во сопственост бр. 208, донесена од работничкиот совет на претпријатието на седницата од 28 јануари 1975 година, по одржаната јавна расправа на 20 септември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА ставот 3 на член 28 од Правилникот за станбени односи, донесен од работничкиот совет на Железничко-транспортното претпријатие во Скопје на седницата одржана на 25 април 1967 година.

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување законитоста на:

а) ставот 3 на член 26 од Правилникот за станбените односи, донесен од работничкиот совет на Железничко-транспортното претпријатие во Скопје на седницата одржана на 25 април 1967 година; и

б) ставот 2 на точка III од Одлуката за условите за продавање на новоизградени станови на работници што веќе имаат стан во сопственост бр. 208, донесена од работничкиот совет на претпријатието на седницата од 28 јануари 1975 година.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Железничко-транспортното претпријатие во Скопје на начин пропишан за објавување на самоуправниите општи акти.

4. Уставниот суд на Македонија по повод на поднесена претставка поведе постапка за оценување законитоста на ставот 3 на член 26 и на ставот 3 на член 28 од правилникот и на ставот 2 на точка III од одлуката означени во точките 1 и 2 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нивната законитост.

5. На јавната расправа Судот утврди дека со ставот 3 на член 28 од оспорениот правилник е предвидено прометната вредност на станот, што Железничко-транспортното претпријатие од својот станбен фонд му го продава на работникот кој е носител на станарско право на овој стан, да ја утврдува одделна комисија што за секој одделен случај ја именува управниот одбор на погонот, односно работната заедница.

Според ставот 1 на член 1 од Законот за условите и начинот на продажбата на станбени згради и станови во општествена сопственост („Службен весник на СРМ“ бр. 21/72) организациите на здружен труд, општините и Републиката и другите општествено-правни лица (продавач) можат да ги продаваат семејните станбени згради односно становите како посебни делови на згради во општествена сопственост на граѓани и граѓанско-правни лица преку организациите или единиците за стопанисување со станбени згради (станбено претпријатие). Со членот 2 од овој закон е предвидена можност семејните станбени згради и станови во општествена сопственост да се продаваат само по пазарни цени, а како основа за определување на пазарната цена служи валоризираната вредност на семејната станбена зграда односно стан, утврдена во време на продажбата. Валоризираната вредност пак се утврдува врз основа на трошоците на градбата, надоместокот за земјиштето и трошоците за комунално уредување на земјиштето во време на продажбата, намалена со амортизацијата на станбената зграда односно станот. Општината ја утврдува вредноста на одделните елементи за пресметување на валоризираната вредност на станбените згради односно станови,

земајќи ги предвид месните прилики. Според членот 3 од истиот закон условите за продажба на семејни станбени згради и станови продавачот ги определува со општ акт.

Судот смета дека законот дава можност да се врши продажба на станови во општествена сопственост, но под условите и начинот утврдени во законот и во самоуправниот општ акт на организацијата на здружениот труд во согласност со законот и дека овие станови можат да се продаваат само по пазарни цени. Судот исто така смета дека вредноста на одделните елементи за пресметување на валоризираната вредност на становите во општествена сопственост ја утврдува општината, земајќи ги предвид месните прилики и дека право на купување на овие станови имаат сите вработени во работната организација под условите утврдени во самоуправниот општ акт во согласност со законот. Најпосле, Судот смета дека ставот 3 на член 28 од оспорениот правилник во време на неговото донесување претставувал напредок во настојувањата да ги одрази интенциите на законот, но во тоа не успеал до крај.

Со оглед на тоа што со ставот 3 на член 28 од оспорениот правилник е предвидено прометната вредност на становите во општествена сопственост да ја утврдува посебна комисија формирана од управниот одбор на погонот односно работната заедница, без да се земе предвид утврдената вредност на елементите за пресметување на валоризираната вредност на становите од страна на општината, Судот оцени дека тој не е во согласност со членот 2 од Законот за условите и начинот на продажба на станбени згради и станови во општествена сопственост.

Судот исто така утврди дека ставот 3 на член 26 од оспорениот правилник, според кој работникот кој купува новоизграден односно новокупен стан од страна на претпријатието се задолжува со рок на враќање од најмногу 30 години и со каматна стапка од најмалку 1%, не е во важност, бидејќи со членот 1 од Одлуката за менување на членовите 9 и 26 од Правилникот за станбени односи, донесена од работничкиот совет на Железничко-транспортното претпријатие во Скопје на седницата од 23 мај 1972 година, изменет е членот 26 од оспорениот правилник во таа смисла што е предвидено рокот за враќање на кредитот да се определува според општите прописи, а висината на каматната стапка да се определува според општите прописи за индивидуалните станбени кредити. Со оглед на тоа, Судот смета дека веќе не постојат услови за натамошно водење на постапката, поради што одлучи да ја запре постапката за оценување законитоста на ставот 3 на член 26 од оспорениот правилник.

Судот најпосле утврди и тоа дека со ставот 2 на точка III од оспорената одлука е предвидено проценката на становите во индивидуална сопственост што се даваат како учество за купување нов поголем стан да ја врши комисија формирана на ниво на претпријатие со одлука на извршниот одбор на претпријатието, вредноста на таквиот стан да се утврдува по истите критериуми и единечни цени според кои се утврдува и вредноста на новоизградениот стан што треба работникот да го купи намалени за амортизацијата и конфорот. Според мислењето на Судот формирањето и проценувањето на становите во индивидуална сопственост од страна на оваа комисија, што се даваат како учество за купување на нов поголем стан, не му е спротивно на Уставот и законот бидејќи со тоа вредноста на општествените средства не се намалува. Со оглед на тоа Судот не наоѓа основ за натамош-

но водење поради што одлучи да ја запре постапката за оценување законитоста на ставот 2 на точката III од оспорената одлука.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

У. бр. 19/77

20 септември 1977 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Македонија,
д-р **Асен Групче**, с. р.

510.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста на членот 22 од Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за распределба на доходот и личните доходи, склучена од основните организации на здружениот труд од здравствената дејност — група болници и стационари во Македонија, по одржаната јавна расправа на 15 септември 1977 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УТВРДУВА дека членот 22 од Самоуправната спогодба за заедничките основи и мерила за распределба на доходот и личните доходи, склучена од основните организации на здружениот труд од здравствената дејност — група болници и стационари во Македонија, а запишана во регистарот на самоуправните спогодби на Републичкиот секретаријат за труд под бр. II-20 од 19 март 1974 година, во делот на став 1 во кој е предвидено во максималниот износ на личен доход на работникот да влегуваат и примањата остварени во повеќе организации и во делот на став 6 во кој е предвидено износите што од другите организации се уплатени на име личен доход по сите основи во организацијата каде работникот е вработен на неопределено работно време, а ја надминуваат максималната висина утврдена со одредбите на овој член, да се распределуваат со завршната сметка на организацијата за проширување на материјалната основа на здружениот труд, во време на неговотовање, не бил во согласност со членот 22 од Уставот на СР Македонија и со ставот 2 на член 29 од Уставот.

2. Оваа одлука има исто правно дејство како и одлука со која се поништува пропис или друг општ акт.

3. Одлукава ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Болницата за нервни и душевни болести во село Бардовци — Скопје на начин пропишан за објавување на самоуправните општи акти.

4. Уставниот суд на Македонија по повод на поднесена претставка поведе постапка за оценување уставноста на оспорените делови од членот 22 од спогодбата означена во точката I на оваа одлука затоа што утврди дека основано може да се постави прашањето за нивната уставност.

5. На јавната расправа Судот утврди дека со ставот 1 на член 22 од оспорената самоуправна спогодба е предвидено во максималниот износ на личен доход на работникот да влегуваат и примањата остварени во повеќе организации, додека во ставот 6 на истиот член е предвидено износите што од другите организации се уплатени на име личен доход по сите основи во организацијата каде работникот е вработен на неопределено работно време кои влегуваат во тој максимален износ, а ја надминуваат максималната висина утврдена со одредбите на овој член, да се распределуваат со

завршна сметка на организацијата каде работникот е вработен на неопределено работно време во делот за проширување на материјалната основа на здружениот труд. Судот исто така утврди дека со склучувањето на новата Самоуправна спогодба за заедничките основи и мерила за стекнување и распоредување на доходот и распределбата на средствата за лични доходи во основните организации на здружениот труд и работните заедници во областа на здравството и здравственото осигурување, пензиското и инвалидското осигурување и детската заштита во СР Македонија од 14 јуни 1976 година, запишана во регистарот на самоуправните спогодби на Републичкиот секретаријат за труд под бр. II/12 од 15 јули 1976 година, престанала важноста на оспорената самоуправна спогодба.

Според ставот 1 на член 419 од Уставот на СР Македонија, Уставниот суд на Македонија може да ја оценува уставноста на законите и уставноста и законитоста на прописите и општите акти на органите на општината и на Републиката и на самоуправните општи акти што престанале да важат, ако од престанокот на важењето до поведувањето на постапката не поминало повеќе од една година. Со оглед на тоа што од престанокот на важењето на оспорената самоуправна спогодба (23 јуни 1976 година) до поведувањето на постапката (23 март 1976 година) не поминало повеќе од една година, Судот се впушти во оценувањето на нејзината уставност.

Со членот 22 од Уставот на СР Македонија е предвидено на секој работник, во согласност со начелото на распределба според трудот и со порасот на продуктивноста на неговиот и на вкупниот општествен труд и со начелото на солидарноста на работниците во здружениот труд, да му припаѓа од доходот на основната организација на здружениот труд личен доход за задоволување на неговите лични, заеднички и општи општествени потреби, според резултатите од неговиот труд и неговиот личен придонес што со својот тековен и минат труд го дал во зголемувањето на доходот на основната организација. Според ставот 1 на член 23 од Уставот работниците во основната организација на здружениот труд ги утврдуваат основите и мерилата за распоредување на доходот и основите и мерилата за распределба на средствата за своите лични доходи. Од друга страна, со ставот 2 на член 209 од Уставот е предвидено дека правата стекнати врз основа на трудот се неотуѓиви.

Судот смета дека работникот во организацијата на здружен труд, односно во нејзините основни организации, учествува во делот од доходот на работната организација наменети за лични доходи според основите и мерилата утврдени во самоуправниот општ акт, а во зависност од вложениот труд и резултатите кои тој ги постигнал во работата. Средствата пак кои работникот ги остварил со работа вон работната организација во која тој е вработен на неопределено време и вон работното време (награди за судско-психијатриски вештачења и работи во комисији на вештачи, надоместоци, исплати по основ на работа од договор за дело, хонорарни и други работи) и кои, согласно позитивните прописи, му се исплатуваат преку исплатната благајна на работната организација во која тој е вработен, се средства на работникот. Тие не треба да се вклучуваат и засметуваат во износите на личните доходи остварени во работната организација, ниту пак да се распределуваат со завршната сметка на организацијата во која работникот работи на неопределено време за проширување на материјалната основа на здружениот труд, бидејќи тие не претставуваат доход на работната организација и бидејќи со тоа од работникот се отуѓува дел од неговиот доход кој тој го остварил со својот труд, што може да ја ограничи примената и оживотворувањето на уставното начело за распределба според вложениот труд и резултатите од трудот.

Со оглед на тоа што со членот 22 од оспорената самоуправна спогодба беше предвидено во највисокиот личен доход на работникот во текот на годината да се засметуваат износите што од другите организации се уплатени на име личен доход по сите основи во организацијата каде работникот е вработен на неопределено работно време за сметка на работникот и на тој начин тие ја надминуваат максималната висина утврдена со одредбите на овој член, да се распределуваат со завршната сметка на организацијата каде работникот е вработен на неопределено работно време во делот за проширување на материјалната основа на здружениот труд, Судот оцени дека тој во оспорените негов делови, во време на неговото важење, не бил во согласност со уставното начело за распределба според трудот и постигнатите резултати во работата, содржано во членот 22 од Уставот, како и со ставот 2 на членот 209 од Уставот на СР Македонија.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 43/76

15 септември 1977 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

511.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Одлуката РС. бр. 652 за измени и дополнувања на систематизацијата на работните места во врска со организирањето на работни заедници во работната организација Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје, донесена од работничкиот совет на работната организација на 22 јуни 1976 година и на Одлуката ИО бр. 036 за дополнување и измени на одлуката ИО бр. 050 од 14 февруари 1976 година со која се регулира постапката за прием и разместување на работниците во основните организации на здружен труд и во работните заедници, донесена од Извршниот одбор на Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје на 14 февруари 1977 година, по јавната расправа одржана на 20 септември 1977 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА одлуката РС бр. 052 за измени и дополнување на систематизацијата на работните места во врска со организирањето на работни заедници во работната организација Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје, донесена од работничкиот совет на работната организација на 22 јуни 1976 година.

2. СЕ ЗАПИРА постапката за оценување уставноста и законитоста на Одлуката ИО бр. 036 за дополнување и измени на одлуката ИО бр. 050 од 14 февруари 1976 година со која се регулира постапката за прием и разместување на работниците во основните организации на здружениот труд и во работните заедници, донесена од Извршниот одбор на работната организација Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје на 14 февруари 1977 година.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

4. Уставниот суд на Македонија по повод на поднесена претставка со решение У. бр. 61/77 од 1 јуни 1977 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорените одлуки означени во точките 1 и 2 од оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за нивната

согласност со Уставот и законот и тоа: на првата затоа што не содржи опис на работите и работните задачи, па како таква не била во согласност со ставот 1 на член 4 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73) и со точката 1 на ставот 3 од член 179 од Законот за здружениот труд, а на втората затоа што била донесена од ненадлежен орган — извршниот одбор на работната организација, па како таква не била во согласност со точката 1 на став 3 на член 175, ставот 2 на член 527 и членот 500 од Законот за здружениот труд.

5. Во претходната постапка и на јавната расправа од 20 септември 1977 година Судот утврди:

а. Со одлуката РС бр. 052 од 22 јуни 1976 година, донесена од работничкиот совет на работната организација, извршени се измени и дополнувања во систематизацијата на работите и работните задачи во работната организација во врска со организирањето на работни заедници во работната организација. Со неа се отвораат нови работни места и служби во работните заедници и во основните организации на здружениот труд, а работните места немаат опис на работите и работните задачи.

Согласно ставот 1 на член 4 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд работниците ги утврдуваат работите и работните задачи на секое работно место, стручната подготовка и другите услови кои се однесуваат на работната способност на работникот на работното место со една или повеќе самоуправни спогодби (систематизација на работните места). Со ставот 1 на член 179 од Законот за здружениот труд е определено дека работниците слободно и рамноправно, во согласност со самоуправната спогодба за здружување на трудот на работниците во основната организација, ги утврдуваат меѓусебните права, обврски и одговорности во трудот со самоуправен општ акт со кој се уредува работниот однос. Овој акт, на основа на точката 1 од ставот 3 на член 179 од наведениот закон, мора да содржи одредби за условите што работникот треба да ги исполнува за вршењето на определени работи и работни задачи, што во основната организација се вршат според нејзината дејност и природа.

Со оглед на тоа што оспорената одлука не содржи опис на работите и работните задачи кои во работната организација се вршат во зависност од нејзината дејност и природа, Судот оцени дека таквата одлука не е во согласност со ставот 1 на член 4 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд и со точката 1 на став 3 на член 179 од Законот за здружениот труд.

Судот ги ценеше и наводите на подносителите на претставката дека оспорената одлука била донесена од ненадлежен орган — работничкиот совет на работната организација, па најде дека нема основ за укинување на одлуката по тој основ затоа што од членот 527, ставот 1 и 2 на член 179 и ставот 1 на член 610 од Законот за здружениот труд може да се извлече заклучок дека работниците можат да одлучат донесувањето на самоуправниот општ акт со кој се уредуваат условите што работникот треба да ги исполнува за вршењето на определени работи, односно работни задачи кои во работната организација се вршат според нејзината дејност и природата, да ги пренесат во надлежност на работничкиот совет.

б. Со одлуката ИО бр. 036 од 14 февруари 1977 година, донесена од извршниот одбор на работната организација, извршени се измени и дополнувања во одлуката за постапката за примање на нова работна сила ИО бр. 050 од 14 февруари 1976 година која исто така е донесена од извршниот одбор на работната организација. Со неа се предвидени случаите кога може да се врши вработување на нова работна сила, разместување на работниците на други работи, односно работни задачи и случаите кога може да се врши вработување на работници на

определено работно време односно со неа се регулираат прашања во врска со работниот однос на работниците.

Со посебна подавка од 19 септември 1977 година и на јавната расправа работната организација Рудници и железарница „Скопје“ во Скопје го извести Судот дека оспорената одлука, со одлука ИО бр. 0163 од 19 септември 1977 година била ставена вон сила, а на јавната расправа учесниците во постапката изјавија дека за време на важењето на оспорената одлука не биле предизвикани никакви штетни последици како во поглед на одредени основни организации, така и во поглед на одредени физички лица.

Со оглед на изложеното Судот ја запре постапката за оценување уставноста и законитоста на оспорената одлука согласно алинеја 1 на ставот 1 на член 14 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки („Службен весник на СРМ“ бр. 42/76), бидејќи оспорениот акт во текот на постапката е ставен вон сила од доносителот.

На основа на изнесеното Судот одлучи како во точките 1 и 2 на оваа одлука.

У. бр. 61/77

20 септември 1977 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Македонија,
д-р **Асен Групче**, с. р.

512.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја законитоста на Правилникот за распределба на личните доходи на Медицинскиот центар во Штип, донесен од Советот на Центарот на 21 декември 1972 година, на седницата одржана на 15 септември 1977 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Правилникот за распределба на личните доходи на Медицинскиот центар во Штип, донесен од советот на работната организација на 21 декември 1972 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Медицинскиот центар во Штип на начинот определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка со решение У. бр. 69/77 од 15 јуни 1977 година, поведе постапка за оценување законитоста на правилникот означен во точката 1 на оваа одлука затоа што основано се постави прашањето за неговата согласност со членовите 4 и 5 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73) и со членот 463 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 53/76).

4. Во претходната постапка и на седницата од 15 септември 1977 година Судот утврди дека оспорениот правилник е донесен од советот на работната организација на 21 декември 1972 година. Потоа Судот утврди дека овој правилник, иако е донесен пред влегувањето во сила на сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд и Законот за здружениот труд, сè уште не е усогласен со одредбите на овие закони и дека работната организација овој правилник го применува во практика.

Во членовите 4 и 5 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд е предвидено работниците во основната организација на здружениот труд непосредно да ги уредуваат

основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи. Исто така во членот 463 од Законот за здружениот труд е определено дека работниците со референдум одлучуваат за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи.

Имајќи ги предвид означените законски одредби Судот смета дека работниците во Медицинскиот центар во Штип треба непосредно да ги уредуваат односите во распределбата на средствата за лични доходи со тоа што работниците со лично изјаснување преку референдум како што е определено во Законот за здружениот труд, ќе определат основни и мерила за утврдување на вложениот труд и резултатите на трудот за секој работник во здружениот труд.

Со оглед на тоа што оспорениот правилник е донесен од работничкиот совет на Медицинскиот центар во Штип, а не непосредно од работниците, Судот оцени дека тој не е во согласност со членовите 4 и 5 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд и со членот 463 од Законот за здружениот труд.

Оваа одлука, согласно членот 433 од Уставот на СР Македонија и алинејата 2 на член 15 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, Судот ја донесе на седница без одржување на јавна расправа затоа што оцени дека за натамошното разјаснување на правната и фактичката состојба по предметот не е неопходно присуството на учесниците во постапката.

На основа на изнесеното Судот, одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 69/77

15 септември 1977 година
Скопје

Го заменува претседателот на
Уставниот суд на Македонија
Судија,
м-р **Бекир Жута**, с. р.

513.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на точките 3, 7, 15, 17, 18, 20 и 21 на член 73 од статутот на Занатско-услужната задруга „Квалитет“ во Скопје, донесен на соборот на работниците на 29 април 1974 година, по јавната расправа одржана на 14 септември 1977 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВААТ точките 3, 7, 15, 17, 18, 20 и 21 на ставот 1 на член 73 од статутот на Занатско-услужната задруга „Квалитет“ во Скопје, донесен на соборот на работниците одржан на 29 април 1974 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Занатско-услужната задруга „Квалитет“ во Скопје на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. На Уставниот суд на Македонија од општествениот правобранител на самоуправувањето на град Скопје му беше поднесен предлог за оценување уставноста и законитоста на одредбите од статутот означени во точката 1 од оваа одлука затоа што со нив на деловниот одбор на задругата, покрај како извршен орган на задружниот совет, му биле ставени во надлежност и работи што спаѓале во надлежност на задружниот совет, па на таков начин деловниот одбор на задругата ја презел улогата на задружниот совет што не било во согласност со ставот 3 на член 117 од Уставот на СР Македонија.

Во одговор на наводите содржани во предлогот Занатско-услужната задруга „Квалитет“ во Скопје наведува дека по донесувањето, оспорениот статут бил доставен до Собранието на град Скопје и до Окружниот стопански суд Скопје, но дека не им биле направени никакви забелешки, дека во нивната организација било покренато прашањето за измени и дополнување на статутот и другите самоуправни општи акти, дека тие во најскоро време ќе биле усогласени со одредбите од Законот за здружениот труд при кое ќе биле отклонети и недостатоците наведени во предлогот на предлагачот доколку биле основани.

4. Во претходната постапка и на јавната расправа Судот утврди дека во членот 73 од оспорениот статут се определени должностите на деловниот одбор на задругата. Освен другите надлежности од ставот 1 од наведениот член предвидено е дека во надлежност на деловниот одбор спаѓаат и следниве: да одлучува за пренос на основните средства од една организациона единица на здружен труд на друга (точка 5); да ги утврдува цените на услугите и производите од дејноста на задругата (точка 7); да одлучува за пополнување на упразнените работни места и прием на работници освен за раководни работни места (точка 15); да одлучува за платено отсуство на работниците преку 7 дена (точка 7); да одлучува за престанок на работата на работниците во работната заедница со исклучок на раководните работници (точка 18); да решава по жалби на работниците поднесени против решенијата и одлуките на директорот во првостепена постапка (точка 20); и да решава во врска со распоредувањето на работниците на работни места и по организациони единици на здружениот труд (точка 21).

Согласно ставот 1 на член 117 од Уставот на СР Македонија во основната и во другите организации на здружен труд се образува работнички совет како орган на управување со работата и работењето на организацијата односно на него по положба и функција соодветен орган на управувањето. Според ставот 1 на член 70 од Законот за вршење на занаетчиска дејност со личен труд и средства на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74 и 36/76), органи на занаетчиската задруга се задружен совет, деловен одбор и индивидуалниот работороводен орган (директор-управник). Со ставот 1 на член 118 од Уставот на СР Македонија и ставот 1 на член 495 од Законот за здружениот труд, определени се надлежностите на работничкиот совет. Во ставот 3 на член 117 од Уставот на СР Македонија е определено дека одредени извршни функции во основната и во другите организации на здружениот труд можат да им се доверат на извршните органи на работничкиот совет. Тоа произлегува и од одредбата на ставот 1 на член 498 од Законот за здружениот труд чии одредби согласно членот 531 од истиот закон се однесуваат и на работната организација. Од друга страна овие одредби од Законот за здружениот труд врз основа на членот 278 и 301 од Законот за здружениот труд се однесуваат и на занаетчиските задруги кои во начело имаат иста положба, права, обврски и одговорности како и организациите на здружениот труд. Врз основа, пак, на членот 500 од Законот за здружениот труд како извршни работи кои можат да му се доверат на извршниот орган се сметаат особено: предлагање нацрт статутот и нацрти на другите самоуправни општи акти што ги донесува работничкиот совет; предлагање на планот; давање насоки на работороводниот орган за извршување на одлуките на работничкиот совет и контрола на извршувањето на тие одлуки; извршување на одлуките што ги донесува работничкиот совет или работниците со лично изјаснување ако нивното извршување не спаѓа во правата и должностите на работороводниот орган и донесување на актите за извршување на тие одлуки.

Судот смета дека овластувањата означени во оспорените одредби не спаѓаат во надлежност на деловниот одбор на задругата туку напротив, постојат законски одредби според кои таквите овластувања спаѓаат во надлежност на работниците и задружниот совет. Така, согласно членот 231 од Законот за здружениот труд, за пренос на основните средства од една на друга организациона единица во работната организација одлучуваат работниците, а согласно ставот 1 на член 495 од истиот закон, за утврдување на цените на услугите и производите одлучува работничкиот совет, бидејќи тоа спаѓа во утврдување на деловната политика. Исто така, според ставот 2 на член 181 од Законот за здружениот труд, за остварувањето на поединечните права, обврски и одговорности на работниците одлучува работничкиот совет, односно комисија формирана од него. Поради тоа за пополнувањето на упразнените работни места и приемот на работници, за платеното отсуство преку 7 работни дена, за престанокот на работата на работниците, за распоредувањето на работниците на работни места по организациони единици на здружениот труд во работната организација, како и за решавање по жалбите против решенијата и одлуките на директорот на работната организација донесени во првостепена постапка, одлучува работничкиот совет на организацијата односно негова комисија.

Со оглед на тоа што со оспорените одредби на деловниот одбор му се пренесени работи за кои одлучуваат работниците како за нивни неотуѓиви права и што одредени надлежности на здружениот совет му се пренесени на деловниот одбор на задругата, Судот смета дека таквото определување не е во согласност со наведените уставни и законски одредби.

На основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 102/77

14 септември 1977 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Македонија,
д-р Асен Грунче, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст на Одлуката за одобрување на катастарските скали („Службен весник на СРМ“ бр. 30/77), се констатира дека е пропуштено да се објават катастарските скали, што во смисла на член 1 став 1 се составен дел на оваа одлука.

Поради тоа се дава следнава

ИСПРАВКА

СО КОЈА СЕ ОБЈАВУВААТ СЛЕДНИТЕ КАТАСТАРСКИ СКАЛИ ВО СР МАКЕДОНИЈА

КАТАСТАРСКИ СКАЛИ ВО СР МАКЕДОНИЈА

КУЛТУРА НИВИ
во динари по ха

Катастарска околица	К		Л	А		С	И		
	I	II	III	IV	V		VI	VII	VIII
Берово	7.000	6.000	5.000	3.800	2.600		1.600	800	400
Битола	9.000	8.000	7.000	5.300	3.400		1.600	900	500
Брод	7.300	6.300	5.300	3.800	2.600		1.600	800	400
Валандово	10.000	8.500	7.300	5.000	3.500		1.800	900	500
Виница	8.500	7.500	6.800	5.000	3.000		1.800	900	500
Гевгелија	10.000	8.500	7.300	5.000	3.500		1.800	900	500
Гостивар	10.500	9.000	7.500	6.000	3.600		2.000	1.000	500
Дебар	7.300	6.300	5.000	3.800	2.600		1.600	800	400
Делчево	7.000	6.000	5.000	3.800	2.600		1.600	800	400
Д. Хисар	7.600	6.400	5.300	3.800	2.600		1.600	800	400
Кавадарци	10.500	8.500	6.800	5.200	3.400		1.800	900	500
Кичево	7.800	7.000	5.500	3.800	2.600		1.600	800	400
Кочани	10.000	9.000	7.000	5.200	3.400		1.800	900	500
Кратово	7.000	6.000	5.000	3.800	2.600		1.600	800	400
К. Паланка	7.300	6.300	5.300	3.800	2.600		1.600	800	400
Крушево	8.000	7.000	5.300	3.800	2.600		1.600	800	400
Куманово	8.500	7.500	5.000	3.600	2.200		1.700	900	500
Неготино	10.000	8.500	6.800	5.200	3.400		1.800	900	500
Охрид	8.500	7.500	6.000	4.500	3.000		1.700	900	500
Прилеп	8.500	7.500	6.500	5.000	3.400		1.700	900	500
Пробиштип	8.500	7.500	6.000	4.500	3.000		1.700	900	500
Радовиш	9.500	8.000	6.800	5.200	3.400		1.800	900	500
Ресен	7.500	6.500	5.500	4.500	3.000		1.600	800	400
Скопје	12.000	10.500	9.000	6.800	4.000		2.000	1.000	500
Струга	8.500	7.500	6.000	4.500	3.000		1.700	900	500
Струмица	10.500	9.000	7.500	6.000	3.800		2.000	1.000	500
Св. Николе	8.500	7.500	6.000	4.500	3.000		1.700	900	500
Т. Велес	8.800	7.800	7.000	5.000	3.000		1.700	900	500
Тетово	10.500	9.000	7.500	6.000	3.600		2.000	1.000	500
Штип	8.500	7.500	6.000	4.500	3.400		1.800	900	500

КУЛТУРА ОВОШТАРНИЦИ
во динари по ха

Катастарска околица	К		Л	А	С		И		
	I	II	III	IV	V		VI	VII	VIII
Берово	12.000	10.000	7.000	5.500	4.500		3.000	2.000	—
Битола	16.000	13.000	10.000	7.000	5.000		3.500	2.500	—
Брод	12.000	10.000	7.000	5.500	4.500		3.000	2.000	—
Валандово	16.000	13.000	10.000	7.000	5.000		3.500	2.500	—
Виница	14.000	11.000	8.000	6.000	5.000		3.500	2.500	—
Гевгелија	16.000	13.000	10.000	7.000	5.000		3.500	2.500	—
Гостивар	20.000	18.000	14.000	10.000	7.000		4.000	2.500	—
Дебар	12.000	10.000	7.000	5.500	4.500		3.000	2.000	—
Делчево	12.000	10.000	7.000	5.500	4.500		3.000	2.000	—
Демир Хисар	12.000	10.000	7.000	5.500	4.500		3.000	2.000	—
Кавадарци	16.000	13.000	10.000	7.000	5.000		3.500	2.500	—
Кичево	14.000	11.000	8.000	6.000	5.000		3.500	2.500	—
Кочани	16.000	13.000	10.000	7.000	5.000		3.500	2.500	—
Кратово	12.000	10.000	7.000	5.500	4.500		3.000	2.000	—
Кр. Паланка	12.000	10.000	7.000	5.500	4.500		3.000	2.000	—
Крушево	12.000	10.000	7.000	5.500	4.500		3.000	2.000	—
Куманово	12.000	10.000	7.000	5.500	4.500		3.000	2.000	—
Неготино	16.000	13.000	10.000	7.000	5.000		3.500	2.500	—
Охрид	20.000	18.000	14.000	10.000	7.000		4.000	2.500	—
Прилеп	16.000	13.000	10.000	7.000	5.000		3.500	2.500	—
Пробиштип	16.000	13.000	10.000	7.000	5.000		3.500	2.500	—
Радовиш	16.000	13.000	10.000	7.000	5.000		3.500	2.500	—
Ресен	20.000	18.000	14.000	10.000	7.000		4.000	2.500	—
Скопје	20.000	18.000	14.000	10.000	7.000		4.000	2.500	—
Струга	20.000	18.000	14.000	10.000	7.000		4.000	2.500	—
Струмица	16.000	13.000	10.000	7.000	5.000		3.500	2.500	—
Свети Николе	14.000	11.000	8.000	6.000	5.000		3.500	2.500	—
Титов Велес	16.000	13.000	10.000	7.000	5.000		3.500	2.500	—
Тетово	20.000	18.000	14.000	10.000	7.000		4.000	2.500	—
Штип	16.000	13.000	10.000	7.000	5.000		3.500	2.500	—

КУЛТУРА ГРАДИНИ
во динари по ха

Катастарска околија	К		Л		А		С		И	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII		
Берово	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Битола	34.000	30.000	25.000	—	15.000	8.000	—	—	—	—
Брод	20.000	16.000	12.000	—	9.000	7.000	5.000	4.000	—	—
Валандово	46.000	40.000	35.000	—	25.000	—	—	—	—	—
Виница	32.000	26.000	20.000	—	15.000	8.000	—	—	—	—
Гевгелија	46.000	40.000	35.000	—	25.000	—	—	—	—	—
Гостивар	37.000	30.000	22.000	—	16.000	10.000	6.000	4.000	—	—
Дебар	20.000	16.000	12.000	—	9.000	7.000	—	—	—	—
Делчево	20.000	16.000	12.000	—	9.000	7.000	—	—	—	—
Д. Хисар	20.000	16.000	12.000	—	9.000	7.000	—	—	—	—
Кавадарци	40.000	35.000	28.000	—	18.000	—	—	—	—	—
Кичево	20.000	16.000	12.000	—	9.000	7.000	—	—	—	—
Кочани	35.000	28.000	20.000	—	15.000	8.000	—	—	—	—
Кратово	20.000	16.000	12.000	—	9.000	7.000	—	—	—	—
К. Паланка	20.000	16.000	12.000	—	9.000	7.000	—	—	—	—
Крушево	20.000	16.000	12.000	—	9.000	7.000	5.000	—	—	—
Куманово	32.000	25.000	18.000	—	13.000	8.000	—	—	—	—
Неготино	40.000	35.000	28.000	—	18.000	—	—	—	—	—
Охрид	32.000	25.000	18.000	—	13.000	—	—	—	—	—
Прилеп	30.000	23.000	18.000	—	13.000	8.000	5.000	—	—	—
Пробиштип	—	—	18.000	—	13.000	—	—	—	—	—
Радовиш	35.000	28.000	20.000	—	15.000	—	—	—	—	—
Ресен	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Скопје	50.000	45.000	40.000	—	30.000	13.000	7.000	—	—	—
Струга	32.000	25.000	18.000	—	13.000	8.000	—	—	—	—
Струмица	42.000	35.000	30.000	—	25.000	12.000	7.000	—	—	—
Свети Николе	30.000	23.000	18.000	—	13.000	—	—	—	—	—
Т. Велес	40.000	35.000	28.000	—	18.000	12.000	—	—	—	—
Тетово	37.000	30.000	22.000	—	16.000	10.000	—	—	—	—
Штип	32.000	25.000	20.000	—	13.000	8.000	5.000	—	—	—

КУЛТУРА ЛОЗЈА
во динари по ха

Катастарска околија	К		Л		А		С		И	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII		
Берово	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Битола	16.000	14.000	12.000	—	10.000	6.000	4.000	2.000	—	—
Брод	10.000	8.000	6.000	—	5.000	4.000	3.000	2.000	1.000	—
Валандово	20.000	17.000	13.000	—	10.000	6.000	4.000	2.500	1.000	—
Виница	12.000	10.000	8.000	—	6.000	4.000	3.000	2.000	—	—
Гевгелија	20.000	17.000	13.000	—	10.000	6.000	4.000	2.500	1.000	—
Гостивар	12.000	10.000	8.000	—	6.000	4.000	3.000	2.000	—	—
Дебар	10.000	8.000	6.000	—	5.000	4.000	3.000	2.000	1.000	—
Делчево	10.000	8.000	6.000	—	5.000	4.000	3.000	2.000	1.000	—
Демир Хисар	10.000	8.000	6.000	—	5.000	4.000	3.000	2.000	1.000	—
Кавадарци	20.000	17.000	13.000	—	10.000	6.000	4.000	2.500	1.000	—
Кичево	10.000	8.000	6.000	—	5.000	4.000	3.000	2.000	1.000	—
Кочани	16.000	14.000	12.000	—	10.000	6.000	4.000	2.000	—	—
Кратово	10.000	8.000	6.000	—	5.000	4.000	3.000	2.000	1.000	—
Крива Паланка	10.000	8.000	6.000	—	5.000	4.000	3.000	2.000	1.000	—
Крушево	10.000	8.000	6.000	—	5.000	4.000	3.000	2.000	1.000	—
Куманово	16.000	14.000	10.000	—	8.000	6.000	4.000	2.000	—	—
Неготино	20.000	17.000	13.000	—	10.000	6.000	4.000	2.500	1.000	—
Охрид	16.000	14.000	12.000	—	10.000	6.000	4.000	2.000	—	—
Прилеп	16.000	14.000	12.000	—	10.000	6.000	4.000	2.000	—	—
Пробиштип	16.000	14.000	12.000	—	10.000	6.000	4.000	2.000	—	—
Радовиш	16.000	14.000	12.000	—	10.000	6.000	4.000	2.000	—	—
Ресен	12.000	10.000	8.000	—	6.000	4.000	3.000	2.000	—	—
Скопје	20.000	18.000	16.000	—	14.000	10.000	8.000	6.000	—	—
Струга	16.000	14.000	12.000	—	10.000	6.000	4.000	2.000	—	—
Струмица	16.000	14.000	12.000	—	10.000	6.000	4.000	2.000	—	—
Св. Николе	16.000	14.000	12.000	—	10.000	6.000	4.000	2.000	—	—
Титов Велес	16.000	14.000	12.000	—	18.000	12.000	—	—	—	—
Тетово	12.000	10.000	8.000	—	6.000	4.000	3.000	2.000	—	—
Штип	16.000	14.000	12.000	—	10.000	6.000	4.000	2.000	—	—

КУЛТУРА ЛИВАДИ
во динари по ха

Катастарска околија	К		Л	А		С	И	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Берово	4.500	3.500	3.000	2.500	1.800	1.300	500	300
Битола	5.000	4.000	3.500	3.000	2.000	1.500	600	300
Брод	4.500	3.500	3.000	2.500	1.800	1.300	500	300
Валандово	4.500	3.500	3.000	2.500	1.800	1.300	500	300
Виница	4.500	3.500	3.000	2.500	1.800	1.300	500	300
Гевгелија	4.500	3.500	3.000	2.500	1.800	1.300	500	300
Гостивар	5.000	4.000	3.500	3.000	2.000	1.500	600	300
Дебар	4.000	3.300	2.900	2.400	1.900	1.200	500	300
Делчево	4.500	3.500	3.000	2.500	1.800	1.300	500	300
Демир Хисар	4.500	3.500	3.000	2.500	1.800	1.300	500	300
Кавадарци	4.500	3.500	3.000	2.500	1.800	1.300	500	300
Кичево	4.700	3.700	3.200	2.800	2.000	1.500	600	300
Кочани	4.500	3.500	3.000	2.500	1.800	1.300	500	300
Кратово	4.000	3.300	2.900	2.400	1.900	1.200	500	300
Крива Паланка	4.000	3.300	2.900	2.400	1.900	1.200	500	300
Крушево	4.000	3.300	2.900	2.400	1.900	1.200	500	300
Куманово	4.500	3.500	3.000	2.500	1.800	1.300	500	300
Неготино	4.500	3.500	3.000	2.500	1.800	1.300	500	300
Охрид	4.700	3.700	3.200	2.800	2.000	1.500	600	300
Прилеп	4.700	3.500	3.200	2.800	2.000	1.500	600	300
Пробиштип	4.500	3.500	3.000	2.500	1.800	1.300	500	300
Радовиш	4.500	3.500	3.000	2.500	1.800	1.300	500	300
Ресен	4.700	3.700	3.200	2.800	2.000	1.500	600	300
Скопје	5.000	4.000	3.500	3.000	2.000	1.500	600	300
Струга	4.700	3.700	3.200	2.800	2.000	1.500	600	300
Струмица	5.000	4.000	3.500	3.000	2.000	1.500	600	300
Свети Николе	4.500	3.500	3.000	2.500	1.800	1.300	500	300
Титов Велес	4.500	3.500	3.000	2.500	1.800	1.300	500	300
Тетово	5.000	4.000	3.500	3.000	2.000	1.500	600	300
Штип	4.500	3.500	3.000	2.500	1.800	1.300	500	300

КУЛТУРА ПАСИШТА
во динари по ха

Катастарска околија	К		Л	А		С	И	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Берово	800	700	600	500	350	250	150	100
Битола	900	800	700	600	450	250	150	100
Брод	800	700	600	500	350	250	150	100
Валандово	800	700	600	500	350	250	150	—
Виница	800	700	600	500	350	250	150	100
Гевгелија	800	700	600	500	350	250	150	100
Гостивар	900	800	700	600	450	250	150	100
Дебар	700	600	450	350	300	250	150	100
Делчево	800	700	600	500	350	250	150	100
Демир Хисар	800	700	600	500	350	250	150	100
Кавадарци	800	700	600	500	350	250	150	100
Кичево	800	700	600	500	350	250	150	100
Кочани	800	700	600	500	350	250	150	100
Кратово	700	600	450	350	300	250	150	100
Крива Паланка	700	600	450	350	300	250	150	100
Крушево	700	600	450	350	300	250	150	100
Куманово	800	700	600	500	350	250	150	100
Неготино	800	700	550	450	300	250	150	100
Охрид	800	700	600	500	450	250	150	100
Прилеп	900	800	700	600	450	250	150	100
Пробиштип	700	600	450	350	300	250	150	100
Радовиш	700	600	450	350	300	250	150	100
Ресен	800	700	600	500	450	250	150	100
Скопје	900	800	700	600	450	250	150	100
Струга	800	700	600	500	450	250	150	100
Струмица	800	700	600	500	450	250	150	100
Свети Николе	700	600	450	350	300	250	150	100
Титов Велес	700	600	500	400	300	250	150	100
Тетово	900	800	700	600	450	250	150	100
Штип	800	700	600	500	350	250	150	100

КУЛТУРА ШУМИ
во динари по ха

Катастарска околицја	К		Л	А		С	И		
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
Берово	400	320	240		160	120	80	50	40
Битола	320	260	220		160	120	80	60	40
Брод	300	220	180		140	100	70	50	40
Валандово	250	200	170		140	100	70	50	30
Виница	320	240	180		140	100	70	50	30
Гевгелија	320	240	180		160	120	80	60	40
Гостивар	400	320	240		160	120	80	60	40
Дебар	220	160	120		100	80	60	40	30
Делчево	240	180	140		120	90	70	50	30
Демир Хисар	320	260	200		160	120	80	50	40
Кавадарци	320	240	180		140	100	70	50	30
Кичево	280	220	180		140	100	70	50	30
Кочани	320	240	180		140	100	70	50	30
Кратово	320	240	180		140	100	80	50	30
Крива Паланка	280	240	180		140	90	70	50	30
Крушево	280	220	180		140	100	70	50	30
Куманово	320	240	180		140	100	80	50	30
Неготино	320	240	180		140	100	70	50	30
Охрид	320	260	180		140	100	80	60	40
Прилеп	280	240	180		140	100	70	50	30
Пробиштип	320	240	180		140	100	70	50	30
Радовиш	320	240	180		140	100	70	50	30
Ресен	320	240	160		140	90	70	50	40
Скопје	320	280	200		160	100	80	50	30
Струга	320	260	180		140	100	80	60	40
Струмица	320	240	160		120	100	80	50	40
Свети Николе	240	180	140		100	80	60	40	30
Титов Велес	320	240	180		140	100	60	40	30
Тетово	400	320	240		160	120	80	50	30
Штип	320	240	180		140	180	60	40	30

КУЛТУРА ТРСТИЦИ
во динари по ха

Катастарска околицја	К		Л	А		С		И	
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
Берово	—	—	—	—	—	—	—	—	
Битола	—	—	—	—	—	—	—	—	
Брод	1.000	—	—	—	—	—	—	—	
Валандово	1.200	1.000	800	—	—	—	—	—	
Виница	—	—	—	—	—	—	—	—	
Гевгелија	2.000	—	—	—	—	—	—	—	
Гостивар	—	—	1.000	—	—	—	—	—	
Дебар	—	—	—	—	—	—	—	—	
Делчево	—	—	—	—	—	—	—	—	
Демир Хисар	—	—	—	—	—	—	—	—	
Кавадарци	—	—	—	—	—	—	—	—	
Кичево	1.000	800	600	—	—	—	—	—	
Кочани	2.000	1.200	—	—	—	—	—	—	
Крива Паланка	—	—	—	—	—	—	—	—	
Кратово	—	—	—	—	—	—	—	—	
Крушево	—	—	—	—	—	—	—	—	
Куманово	—	—	—	—	—	—	—	—	
Неготино	—	—	—	—	—	—	—	—	
Охрид	—	—	—	—	—	—	—	—	
Прилеп	—	—	—	—	—	—	—	—	
Пробиштип	1.800	1.650	—	—	—	—	—	—	
Радовиш	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ресен	1.700	1.500	1.300	1.000	—	—	—	—	
Скопје	—	2.800	2.200	1.800	1.500	—	—	—	
Струга	—	—	—	—	—	—	—	—	
Струмица	—	1.800	1.600	—	—	—	—	—	
Свети Николе	—	1.600	1.400	1.200	—	—	—	—	
Титов Велес	—	—	—	—	—	—	—	—	
Тетово	—	—	—	—	—	—	—	—	
Штип	—	—	—	—	—	—	—	—	

Катастарски скали за интензивните лозја, овоштарници и за оризова арпа

Ред. бр.	КУЛТУРА	во динари по ха					
		К	Л	А	С	И	
		I	II		III	IV	V
1. Лозја		30.000	25.500		19.500	15.000	9.000
2. Овоштарници		30.000	26.000		21.000	15.000	10.500
3. Оризова арпа		13.000	11.500		10.000	8.000	—

Бр. 09-2355
22 септември 1977 година
Скопје

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА КОМИСИЈА НА
СОБРАНИЕТО НА СРМ

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

311.

Врз основа на член 13 став 1 алинеја 5 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување, а во врска со точката IV став 1 и 2 од Одлуката за обезбедување и распоредување на средствата на Фондот на солидарноста на здравственото осигурување на работниците, Собранието на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување, на седниците на делегатите на Соборот на работниците — корисници на услугите и Соборот на работниците од организациите на здружениот труд што вршат здравствена дејност — даватели на услуги, одржани на 7 октомври 1977 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОСЕЧНАТА СТАПКА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОД РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1977 ГОДИНА

I

Просечната стапка на придонесите за задолжителните видови на здравствена заштита од работниците во Социјалистичка Република Македонија за 1977 година се утврдува во височина од 3,12% и истата ќе служи за утврдување на основницата за пресметување и плаќање на придонесот за Фондот на солидарноста на здравственото осигурување на работниците во 1977 година.

II

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 0303-1533/1

7 октомври 1977 година

Скопје

Претседател,

Никола Арсовски, с. р.

312.

Врз основа на член 107 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71 и 24/73), член 13 став 1 алинеја 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 13 алинеја 5 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување во Републичка заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување

на, на седниците на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд што вршат здравствена дејност — даватели на услугите, одржани на 7 октомври 1977 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА СОЛИДАРНОСТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

I

Со Фондот на солидарноста на здравственото осигурување на работниците (во натамошниот текст: Фонд на солидарноста) управува Собранието на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување (во натамошниот текст: Собрание на Републичката заедница) на начин утврден со Статутот на Републичката заедница.

II

Средствата на Фондот на солидарноста служат за обезбедување солидарност и порамномерно оптоварување на средствата на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување за здравственото осигурување на работниците со расходите за задолжителни видови на здравствена заштита.

III

Средствата на Фондот на солидарноста се обезбедуваат од:

— општинските и основните заедници преку посебен придонес од приходите од придонесите за задолжителните видови на здравствената заштита, и

— други приходи.

IV

Придонесот на општинските и основните заедници за Фондот на солидарноста се пресметува и наплатува од основна што ја сочинуваат остварените приходи од придонесот за задолжителните видови на здравствена заштита на општинските и основните заедници во периодот од месец декември претходната година заклучно до месец ноември тековната година, пресметани со просечната стапка на тој придонес во Републиката во тековната година.

Височината на приходите од придонесот на општинските и основните заедници за Фондот на солидарноста и просечната стапка на придонесите за задолжителните видови на здравствена заштита во Републиката од претходниот став ги утврдува Собранието на Републичката заедница со посебна одлука.

Придонесот за Фондот на солидарноста во текот на годината општинските и основните заедници го уплатуваат во вид на аванс месечно до 15-ти во месецот за изминатиот месец, а дефинитивната

пресметка и уплата на придонесот се врши по истекот на годината.

V

Право на надоместок за покривање на расходите за задолжителните видови на здравствена заштита што се однесуваат на осигурените лица од Фондот на солидарноста има секоја општинска и основна заедница која ги исполнува условите утврдени со оваа одлука.

VI

Височината на надоместокот за покривање на вишокот на расходите за задолжителните видови на здравствена заштита на општинските и основните заедници од Фондот на солидарноста се утврдува зависно од односот меѓу вкупниот износ на пресметаниот вишок на расходи на сите општински и основни заедници во Републиката и вкупниот износ на остварените приходи на Фондот на солидарноста за тековната година.

Како вишок на расходи на општинската и основната заедница во смисла на претходниот став, се смета разликата меѓу фактички направените расходи за задолжителните видови на здравствена заштита на осигурените лица во периодот од месец декември претходната година заклучно со месец ноември тековната година, но не повеќе од износот на истите расходи пресметани според просечните трошоци за таквата заштита по едно осигурено лице во Републиката и износот на остварените вкупни приходи од придонесите за задолжителните видови на здравствена заштита за осигурените лица пресметани во смисла на точка IV став 1 и 2 од оваа одлука.

Ако износот на остварените вкупни приходи на Фондот на солидарноста е еднаков или поголем од вкупниот износ на пресметаните вишоци на расходите за задолжителните видови на здравствена заштита на сите општински и основни заедници во Републиката, вишоците на расходите на сите општински и основни заедници се надоместуваат во полн износ.

Ако вкупниот износ на пресметаните вишоци на расходите за задолжителните видови на здравствена заштита на сите општински и основни заедници во Републиката е поголем од вкупниот износ на остварените приходи на Фондот на солидарноста, надоместокот на вишоците на расходите ќе се изврши сразмерно со односот меѓу остварените приходи на Фондот на солидарноста и вкупниот износ на вишоците на расходите на општинските и основните заедници.

Право на надоместок на расходите на задолжителните видови на здравствена заштита немаат оние општински и основни заедници чии вкупни приходи остварени од придонесите за задолжителните видови на здравствена заштита од осигурените лица, се еднакви или поголеми од фактички направените расходи за обезбедување на таква заштита на осигурените лица.

VII

Во текот на годината на општинските и основните заедници им се исплатува аконтација на надоместок на расходите за задолжителните видови на здравствена заштита на осигурените лица по истекот на секое тримесечје.

Аконтацијата на надоместокот на расходите за задолжителните видови на здравствена заштита во текот на годината ќе се пресметува и исплатува тримесечно по критериумите и на начин утврден со одредбите на точката V и VI од оваа одлука.

VIII

Конечното утврдување и исплатување на надоместокот на расходите за задолжителните видови на здравствена заштита на осигурените лица се

врши по истекот на годината на начин утврден со одредбите на точка IV и VI од оваа одлука.

IX

Од средствата на Фондот на солидарноста ќе се финансира и дејноста на Републичкиот одбор на Црвениот крст на Македонија за обезбедување крводарители и унапредување на крводарителството во Македонија.

Износот на надоместокот што ќе се исплатува на Републичкиот одбор на Црвениот крст на Македонија за извршување на работите и задачите од претходниот став ќе се утврдува со посебен договор што за секоја одделна година ќе го склучуваат тој одбор и Собранието на Републичката заедница.

X

Со цел да се спречи односно намали непотребното префрлување на средства од општинските и основните заедници на Фондот на солидарноста и обратно, ќе се врши пребивање на меѓусебните обврски на начин што ќе го утврди Стручната служба на Републичката заедница.

XI

Се овластува Стручната служба на Републичката заедница, по потреба, да издава стручни упатства и објаснувања за примена на оваа одлука.

XII

Со влегувањето во сила на оваа одлука престапува да важи Одлуката за работењето на Фондот на солидарноста на здравственото осигурување на работниците („Службен весник на СРМ“, бр. 5/76).

XIII

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 0303-1534/1

7 октомври 1977 година

Скопје

Претседател,
Никола Арсовски, с. р.

313.

Врз основа на член 107 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71 и 24/73), член 13 став 1 алинеја 2 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 9 и 13 алинеја 5 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските заедници на здравството и здравственото осигурување во Републичка заедница на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување на седниците на Соборот на делегатите на земјоделците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од здружениот труд што вршат здравствена дејност — даватели на услугите, одржана на 7 октомври 1977 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА СОЛИДАРНОСТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

I

Со Фондот на солидарноста на здравственото осигурување на земјоделците (во натамошниот текст: Фонд на солидарноста) управува Собранието

на Републичката заедница на здравството и здравственото осигурување (во натамошниот текст: Собрание на Републичката заедница) на начин утврден со Статутот на Републичката заедница.

II

Средствата на Фондот на солидарноста служат за обезбедување солидарност и порамномерно оптоварување на средствата на општинските и основните заедници на здравството и здравственото осигурување, за здравственото осигурување на земјоделците со трошоците за задолжителни видови на здравствената заштита.

III

Средствата на Фондот на солидарноста се обезбедуваат од:

- општинските и основните заедници преку посебен придонес од приходите од придонесите за задолжителните видови на здравствена заштита; Социјалистичка Република Македонија од делот на своите приходи што спогодбено го утврдува со Републичката заедница; и
- други приходи.

IV

Придонесот на општинските и основните заедници за Фондот на солидарноста се пресметува и наплатува од основница која ја сочинуваат утврдените приходи од придонесите за задолжителните видови на здравствена заштита на општинските и основните заедници за тековната година, пресметани според просечниот приход на тие придонеси по осигурено лице во Републиката.

Височината на придонесот на општинските и основните заедници за Фондот на солидарноста и просечниот приход по осигурено лице за задолжителни видови на здравствена заштита во Републиката од претходниот став ги утврдува Собранието на Републичката заедница со посебна одлука.

Придонесот за Фондот на солидарноста во текот на годината општинските и основните заедници го уплатуваат во вид на аванс месечно до 15 во месецот за претходниот месец.

V

Право на надоместок за покривање на расходите за задолжителните видови на здравствена заштита што се однесуваат на осигурените лица од Фондот на солидарноста има секоја општинска и основна заедница која ги исполнува условите утврдени со оваа одлука.

VI

Височината на надоместокот за покривање на вишокот на расходите за задолжителните видови на здравствена заштита на општинските и основните заедници од Фондот на солидарноста се утврдува зависно од односот меѓу вкупниот износ на пресметаниот вишок на расходи на сите општински и основни заедници во Републиката и вкупниот износ на остварените приходи на Фондот на солидарноста за тековната година.

Како вишок на расходи на општинските и основните заедници во смисла на претходниот став се смета разликата меѓу фактички направените расходи за задолжителните видови на здравствена заштита на осигурените лица во периодот од месец декември претходната година заклучно со месец ноември тековната година, но не повеќе од износот на истите расходи пресметани според просечните трошоци за таквата заштита по едно осигурено лице во Републиката и износот на пресметаните вкупни приходи од придонесите за задолжителните видови на здравствена заштита за осигурените лица пресметани во смисла на точка IV став 1 и 2 од оваа одлука.

При пресметувањето на вишокот на расходи за задолжителните видови на здравствена заштита на општинските и основните заедници чиј просе-

чен износ на остварените расходи по едно осигурено лице е помал од 90% од Републичкиот просек на остварените расходи по едно осигурено лице, ќе се земе како остварените расходи на тие заедници по едно осигурено лице да изнесуваат 90% од просечниот износ на расходите по едно осигурено лице во Републиката.

Ако износот на остварените приходи на Фондот на солидарноста е еднаков или поголем од вкупниот износ на пресметаните вишоци на расходите за задолжителните видови на здравствена заштита на сите општински и основни заедници во Републиката, пресметани во смисла на став 2 и 3 на овој член, вишоците на расходите за сите општински и основни заедници се надоместуваат во полн износ.

Ако вкупниот износ на пресметаните вишоци на расходите за задолжителни видови на здравствена заштита на сите општински и основни заедници во Републиката е поголем од вкупниот износ на остварените приходи на Фондот на солидарноста, надоместокот на вишокот на расходите ќе се изврши сразмерно со односот меѓу остварените приходи на Фондот на солидарноста и вкупниот износ на вишоците на расходите на општинските и основните заедници.

VII

Во текот на годината на општинските и основните заедници им се исплатува аконтација на надоместок на расходите за задолжителните видови на здравствена заштита на осигурените лица по истекот на секое тримесечје.

Аконтацијата на надоместокот на расходите за задолжителните видови на здравствена заштита на осигурените лица во текот на годината ќе се пресметува и исплатува тримесечно по критериумите и на начин утврден со одредбите од точка V и VI од оваа одлука.

VIII

Конечното утврдување и исплатување на надоместокот на расходите за задолжителните видови на здравствена заштита на осигурените лица се врши по истекот на годината на начин утврден по одредбите на точка VI од оваа одлука.

Ако по завршната сметка на Фондот на солидарноста се покаже вишок на приходи поголем од 10% од остварените приходи во соодветната година, износот на вишокот на приходи на тој процент ќе се распоредува на општинските и основните заедници кои по завршната сметка за таа година оствариле непокриен вишок на расходи.

Распределбата на вишок на приходи од претходниот став ќе се врши со посебна одлука на Собранието на Републичката заедница.

IX

Со цел да се спречи односно намали непотребното префрлување на средства од општинските и основните заедници на фондот на солидарноста и обратно, ќе се врши пребивање на нивните меѓусебни обврски на начин што ќе го утврди Стручната служба на Републичката заедница.

X

Се овластува Стручната служба на Републичката заедница по потреба да издава стручни упатства и објаснувања за примена на оваа одлука.

XI

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за работењето на Фондот на солидарноста на здравственото осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“, бр. 5/76).

XII

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

Бр. 0303-1535/1

7 октомври 1977 година

Скопје

Претседател,
Никола Арсовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

314.

Врз основа на член 14 став 1 и член 99 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 46/72) и член 203 став 1, точка 11 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 28/73 и 28/74), Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Друштвото на ликовните уметници на Македонија и Друштвото на ликовните уметници за применета уметност на Македонија склучуваат

ДОГОВОР

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИКОВНИТЕ УМЕТНИЦИ И УМЕТНИЦИТЕ ЗА ПРИМЕНЕТА УМЕТНОСТ НА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со овој договор се регулира спроведувањето на пензиското и инвалидското осигурување на ликовните уметници и уметниците за применета уметност на Македонија (во натамошниот текст — осигуреници) и членовите на нивните семејства.

Член 2

Правата и обврските од пензиското и инвалидското осигурување според овој договор се остваруваат со денот на здобивањето својство на осигуреник.

Својството на осигуреник се здобива со денот на признавање својството на ликовен уметник, односно ликовен уметник за применета уметност.

Овој договор не се однесува на лицата од претходниот став кои се осигурени за пензиско и инвалидско осигурување по друг основ.

Член 3

На осигурениците од овој договор се применуваат одредбите од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, Законот за пензиското и инвалидското осигурување, Статутот и другите општи акти на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за стекнување, користење и губење на правата и за постапката за остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување, ако со овој договор не е поинаку определено.

Прописите од претходниот став со кои се регулирани правата на учесниците во Народноослободителната војна, шпанските борци и учесниците во Народноослободителното движење во Егејскиот дел на Македонија кои во тоа движење стапиле најдоцна до 31 март 1948 година и учествувале во тоа движење до 8 јули 1949 година, ќе се применуваат и на осигурениците — учесници во НОВ, шпанските борци и учесниците во Народноослободителното движење во Егејскиот дел на Македонија кога ги остваруваат правата од пензиското и инвалидското осигурување по овој договор.

Член 4

Осигурениците по овој договор плаќаат придонес пропишан со Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

Член 5

Осигурениците и членовите на нивните семејства можат да ги остваруваат правата од пензиското и инвалидското осигурување кога сите стасани придонеси за пензиско и инвалидско осигурување ќе бидат во целост уплатени.

Член 6

Основиците на осигурување што служат за определување на правата и плаќањето на придонесот се утврдуваат во единствени износи во зависност од должината на пензискиот стаж.

Член 7

Пензиите, паричниот надоместок за телесно оштетување и додаток за помош и нега, остварени по овој договор, се усогласуваат со економските движења во Републиката според мерилата и начелата утврдени со Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 8

Правата од пензиското и инвалидското осигурување ги стекнуваат осигурениците и членовите на нивните семејства во обем и под условите определени со Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот и други општи акти на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ако со овој договор не е поинаку определено.

Член 9

Осигурениците по овој договор не можат да остваруваат право на старосна пензија по одредбите на член 175 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, како и заштитен додаток.

Член 10

Право на старосна пензија може да се остварува откако осигуреникот помине најмалку 3 години во осигурување во својство на ликовен уметник, односно ликовен уметник за применета уметност.

Право на семејна пензија може да се остварува ако умрениот осигуреник поминал најмалку една година на осигурување во својство на ликовен уметник, односно ликовен уметник за применета уметност.

Едногодишен рок на осигурување од став 2 на овој член нема да се бара кога правото на семејна пензија се остварува по смртта на осигуреникот кај кого смртта настапила како последица на несреќа на работа или професионална болест.

Член 11

Старосната пензија се одредува од пензиската основа која се утврдува од просечниот износ на основиците на осигурувањето според кои е уплатуван придонесот за пензиско и инвалидско осигурување во последните 10 години осигурување пред остварувањето на правото на пензија или во кои и да било последователни 10 години осигурување од член 23 на овој договор по кои осигуреникот бил осигурен.

Член 12

Додека осигуреникот не наврши 10 години осигурување во својство на ликовен уметник односно ликовен уметник за применета уметност сметано од 1. 1. 1966 година наваму, пензиската основа ќе се утврдува според основиците на осигурувањето по кои осигуреникот бил осигурен по 1. 1. 1966 година од денот на остварувањето на правото на пензија.

ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 13

Осигурениците можат да ги стекнуваат правата од инвалидското осигурување по основ на инвалидност од I и III категорија, телесно оштетување од најмалку 30% и непосредна опасност од настапување на инвалидност во врска со вршењето на уметничката дејност по основ на која се осигурени (во натамошниот текст: уметничка дејност).

Осигурениците ги стекнуваат сите права од инвалидското осигурување во обем и под условите од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, Законот за пензиското и инвалидското осигурување, Статутот и другите општи акти на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, ако со овој договор не е поинаку определено.

Член 14

Инвалидност во смисла на член 53 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување и овој договор постои кога кај осигуреникот поради болест, повреда надвор од работа, несреќа на работа или професионална болест настапи губење или намалување на способноста за вршење на уметничка дејност, кои не можат да се отстранат со лекување односно со мерки на медицинска рехабилитација.

Член 15

Осигуреник кој стекнал право на професионална рехабилитација се оспособува за работа на работни места односно за работи за кои се бара стручна подготовка што одговара на неговата на пропишан начин стекната стручна подготовка, со тоа што не може да се оспособува за работно место од пониска категорија од онаа за која се бара средна стручна подготовка.

Член 16

Професионална рехабилитација на осигуреник и упатување на друга соодветна работа се врши на ист начин и по иста постапка како е тоа предвидено со одредбите на Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Член 17

Право на инвалидска пензија може да се остварува откако осигуреникот помине најмалку 3 години во осигурување во својство на ликовен уметник, односно ликовен уметник за применета уметност.

По исклучок од став 1 на овој член осигуреникот кај кого настани инвалидност предизвикана од несреќа на работа или професионална болест, остварува право на инвалидска пензија и пред истекот на три години осигурување во својство на ликовен уметник, односно ликовен уметник за применета уметност.

Член 18

Инвалидска пензија се одредува од пензиската основа што се утврдува на ист начин на кој се утврдува основата на старосна пензија според член 11 и 12 на овој договор.

Член 19

Како основа за определување на материјално обезбедување во врска со професионалната рехабилитација и за определување на привремен надоместок во врска со користење правото на вработување на друга соодветна работа се зема основницата на осигурување од член 23 на овој договор.

Висината на материјалното обезбедување односно надоместокот од став 1 на овој член се определува во обем и под условите предвидени со одредбите од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, Статутот на Заедницата на пензи-

ското и инвалидското осигурување на Македонија и другите општи акти што важат за осигурениците во здружениот труд.

Член 20

Кога за определување на одделни права од Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија се зема предвид личниот доход на осигуреникот остварен во определен период пред настапувањето на инвалидната, како личен доход за определување на тие права по овој договор се земаат износите на основниците на осигурувањето по кои осигуреникот бил осигурен во соодветниот период пресметани во смисла на соодветните одредби од Законот за пензиското и инвалидското осигурување, Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и другите општи акти.

ПЕНЗИСКИ СТАЖ

Член 21

Во пензиски стаж на осигурениците им се сметаат:

- 1) периодите на стаж на осигурување навршени во осигурување според договорот за осигурување на ликовните уметници, а по извршената уплата на соодветните придонеси,
- 2) времето кое по член 46 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување и член 105 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување се смета во посебен стаж,
- 3) времето поминато во осигурување кое се смета според одредбите на член 107 до 113 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување и член 144 до 146 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија,
- 4) времето што во смисла на член 75 од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување се смета во пензиски стаж како периоди на стаж на осигурување и периоди на посебен стаж,
- 5) времето на вршење уметничка дејност пред воспоставувањето на задолжително пензиско и инвалидско осигурување, ако за тоа време се уплати придонес за пензиско и инвалидско осигурување.

Член 22

Кога признавањето на определени периоди во пензиски стаж по Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија е условено со стекнување својство на работник во здружен труд или определено траење или престанок на тоа својство, ќе се смета дека тој услов е исполнет со почетокот на вршењето на уметничката дејност, односно со определеното траење или престанок на таа дејност.

ОСНОВИЦИ НА ОСИГУРУВАЊЕ

Член 23

За определување правата од пензиското и инвалидското осигурување и за плаќање на придонес осигурениците се распоредуваат според должината на пензискиот стаж, во следните основици на осигурување:

со стаж до	5 години	1600
преку 5 до	10 години	2080
преку 10 до	20 години	2700
преку 20 до	30 години	3500
над	30 години	4500

Определување повисока основа на осигурување според навршениот пензиски стаж се врши од првиот ден на наредниот месец по месецот во кој се исполнети условите за промена на основницата на осигурување.

Член 24

Во зависност од порастот на личните доходи на работниците во Републиката основните на осигурувањето од член 23 од овој договор, почнувајќи од 1. I. 1978 година, задолжително се пресметуваат во почетокот на секоја календарска година на соодветни повисоки износи со примена на валоризациониот коефициент што го утврдува со одлука Собранието на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија ако општиот просек на личните доходи во минатата година во Републиката се зголеми најмалку за 5%.

Ако порастот на личниот доход во минатата година на Републиката бил помал од 5% па затоа не е извршено пресметување на основните на осигурувањето во смисла на став 1 од овој член, процентот на зголемувањето на личните доходи од претходната година се додава на процентот на зголемувањето на личните доходи во наредната година, па основните на осигурување се зголемуваат за вкупниот процент на зголемувањето на личните доходи во двете години во смисла на став 1 од овој член.

ПРИДОНЕСИ**Член 25**

Придонесот за пензиско и инвалидско осигурување се пресметува и уплатува од основните на осигурување по стапката на придонесот за пензиското и инвалидското осигурување.

Пресметувањето на стапката на придонесот во смисла на став 1 од овој член се врши на начин пропишан за пресметување на стапката на придонесот за примена на нето износите на личните доходи на осигурениците во здружениот труд со полно работно време.

По стапката од став 1 на овој член се пресметува и уплатува придонес за пензиско и инвалидско осигурување кога на осигуреникот му се признава во пензиски стаж времето на уметничка дејност од член 21 точка 5 од овој договор и тоа од основицата на осигурување од член 23 од овој договор која на осигуреникот му е определена или би му била определена на денот на поднесувањето на барањето за признавање на пензискиот стаж.

Обврската за плаќање на придонесот стасува првиот ден во месецот за тековниот месец.

Член 26

Придонесот за пензиско и инвалидско осигурување го пресметува и уплатува како обврзник за уплата на придонесот Друштвото на ликовните уметници на Македонија и Друштвото на ликовните уметници за применета уметност на Македонија.

Член 27

Обврската за плаќање на придонесот престанува со изминувањето на 30 дена од настапувањето на привремената неспособност (спреченост) за работа и придонесот не се плаќа за сето време на непрекинато траење до крајот на месецот во кој престанала таа неспособност (спреченост) за работа.

КОРИСТЕЊЕ И ГУБЕЊЕ НА ПРАВАТА**Член 28**

Осигурениците кои остварат старосна пензија според овој договор можат пензијата да ја користат и ако продолжат со вршење на самостојна уметничка дејност, со тоа што вршењето на самостојната уметничка дејност по остварувањето на правото на пензија не се смета во стаж на осигурување за зголемување односно повторно определување право на пензија.

Член 29

На уживателите на старосна пензија остварена по овој договор со пензиски стаж помалку од 40 години (мажи) односно 35 години (жени), кои ќе

се вработат или започнат со вршење на друга самостојна дејност по основ на која се осигурени, освен уметничката, не им припаѓа за тоа време пензија.

На уживателите на инвалидска пензија остварена по овој договор кои по остварувањето на инвалидската пензија ќе се вработат или започнат со вршење на друга самостојна дејност по основ на која се осигурени, освен уметничката, се применуваат одредбите на член 158 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Член 30

На уживател на старосна пензија кој пензијата ја остварил како уметник или по друг основ, со пензиски стаж помалку од 40 години (маж) односно помалку од 35 години (жена), како и на уживател на привремена инвалидска пензија кој по остварувањето на правото на пензија продолжи односно повторно почне да врши уметничка дејност, се признава својство на осигуреник од денот со кој по барање му е запрена исплатата на пензијата.

Времето на вршењето на уметничката дејност во смисла на претходниот став на овој член се признава како стаж на осигурување за зголемување односно повторно определување на старосна пензија (член 29 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување), односно инвалидска пензија (член 54 од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија).

ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА**Член 31**

Својството на уметник во смисла на член 2 од овој договор го утврдува Друштвото на ликовните уметници на Македонија, односно Друштвото на ликовните уметници за применета уметност на Македонија, кое го утврдува времето на поранешното вршење на самостојната дејност во својство на културен работник кое на осигурениците им се смета во посебен стаж по член 75 од Законот за осигурени права од пензиското и инвалидското осигурување.

Член 32

Решение по барањето за признавање својството на уметник односно ликовен уметник за применета уметност донесуваат друштвата од член 31 на овој договор.

Член 33

Надлежната стручна служба донесува решение со кое се признава својство на осигуреник и определува основица на осигурување според утврдениот пензиски стаж.

Член 34

За остварување на правата од пензиското и инвалидското осигурување се применуваат одредбите за постапката од Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија и одредбите од Законот за општа управна постапка, ако со овој договор не е определено поинаку.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 35**

Осигурениците кои на денот на влегувањето во сила на овој договор се осигурени по Договорот за спроведување на социјалното осигурување на ликовните уметници, бр. 01-2704 од 17. 11. 1970 година (во натамошниот текст: Договор од 17. 11. 1970 година) по службена должност ќе бидат распоредени во основиците на осигурување според член 23 од овој договор, сметано од 1. 1. 1974 година и по тој основ ќе се пресметува придонесот.

Член 36

На осигуреник кој се вработил во странство како лице во работен однос му престанува правото на осигурување по овој договор, без оглед дали за времето на таквото вработување е задолжително осигурен кај странскиот носител на социјалното осигурување.

Член 37

Осигуреник кој за време на привремено престојување во странство врши уметничка дејност по која е осигурен, може да биде осигурен по овој договор ако пред заминувањето во странство кај надлежната стручна служба поднесе барање и ако редовно го уплатува придонесот за пензиско и инвалидско осигурување во валутата на земјата во која привремено врши уметничка дејност.

Вршењето на уметничката дејност за време на привременото престојување во странство (став 1 од овој член) се докажува со потврда на Друштвото на ликовните уметници на Македонија, односно Друштвото на ликовните уметници за применета уметност на Македонија.

На осигурениците од став 1 на овој член сходно ќе се применуваат прописите со кои е регулирано пензиското и инвалидското осигурување на југословенските државјани во работен однос во странство, како и плаќање придонес за пензиско и инвалидско осигурување, со тоа што во смисла на прописите за придонесите за пензиско и инвалидско осигурување и за пензиските основици на лицата вработени во странство како основ за пресметување и уплатување на придонесите ќе се определи основица за лица со висока стручна подготовка.

Член 38

Појаснување за примената и спроведувањето на овој договор дава, по потреба, Стручната служба на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија во согласност со Друштвото на ликовните уметници на Македонија и Друштвото на ликовните уметници за применета уметност на Македонија.

Член 39

Овој договор може да се менува само во согласност на договорните страни.

Ако меѓу договорувачите не се постигне споргодба за измена на договорот, спорот го решава арбитражна комисија од три члена. Во арбитражната комисија еден член избира Заедницата и еден друштвата на ликовните и применетите уметници, а третиот член како претседател на комисијата го избираат спогодбено трите договорни страни.

Одлуката на арбитражната комисија е задолжителна за сите договорни страни.

Член 40

Во сите случаи кога овој договор се повикува на прописите од Законот за основните права од пензиското и инвалидското осигурување, Законот за пензиското и инвалидското осигурување и Статутот на Заедницата на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, а дојде до измена на тие прописи, при остварувањето на правата од пензиското и инвалидското осигурување и извршувањето на обврските од овој договор ќе се применат соодветните изменети прописи.

Член 41

Со влегувањето во сила на овој договор се става вон сила Договорот бр. 01-2704 од 17. 11. 1970 година.

Член 42

Овој договор влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1974 година.

Друштво на ликовните
уметници на СР Маке-
донија

Претседател,

Петар Мазев, с. р.

Друштво на ликовните
уметници за применета
уметност на Македонија

Претседател,

Драган Бошњакowski, с. р.

Заедница на пензиското и
инвалидското осигурува-
ње на Македонија.

Секретар,

Илија Бошков, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕЛЧЕВО

Општинскиот суд во Делчево со овој оглас го повикува лицето Сокол Николов од село Моштица, општина Делчево, роден 1905 година во село Моштица, кој наводно нестанал 1952 година во НР Бугарија да се јави, доколку е жив, во рок од 3 (три) месеци, сметано од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен лист на СФРЈ“, „Службен весник на СРМ“ и на огласната табла при Општинскиот суд Делчево. Во спротивно, по истекот на овој рок исчезнатиот Сокол Николов од село Моштица ќе биде прогласен за умрен. Истовремено се повикуваат сите лица кои знаат што и да е за него, или во врска со неговиот живот да јават во Општинскиот суд — Делчево во рок од 3 (три) месеци по објавувањето на овој оглас.

Од Општинскиот суд во Делчево, Р. бр. 16 од 16. III. 1977 година. (84)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води спор за одржај од страна на тужителот Ристовски Крсте од Тетово против тужената Саре Борка од Хрватска, сега со непозната адреса. Вредност на спорот 10.000,00 динари.

Се повикува тужената Саре Борка да се јави во судот или да ја достави својата точна адреса во рок од 30 дена по објавувањето на огласот. Во спротивно ќе ѝ биде одреден старател во смисла на член 77 од ЗПП, кој ќе ги застапува нејзините интереси до окончувањето на овој спор.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 677/77. (85)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Свидетелство за завршена III и диплома за IV година гимназија, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Сами Адеми, с. Липково, Куманово. (2614)

Свидетелство за завршена II година гимназија, издадена од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Дивна Јакимовска, ул. „Боро Папучар“ бр. 11, Куманово. (2664)

Свидетелство за I година издадено од Техничкото училиште „Наце Буѓони“ — Куманово на име Богица Влажевска, ул. „Франц Розман“ бр. 36, Куманово. (2680)

Диплома и свидетелство од IV година, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Неџат Абдулахи, ул. „Карл Маркс“ бр. 29, Куманово. (2730)

Свидетелство за завршено I, II, III и IV година и свидетелство за завршен испит, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Идриз Аземи, Куманово. (2732)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Ферат Арифи, с. Матејче, Куманово. (2734)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Исман Алиџи, с. Липково, Куманово. (2738)

Свидетелство за III година, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Нуртене Исени, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 6, Куманово. (2801)

Свидетелство за положен завршен испит издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Мусах Садику, с. Глажња, Куманово. (2825)

Свидетелство за завршена III година, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Лозанка Маневска, ул. „Благој Стевковски — Гојчо“ бр. 13, Куманово. (2829)

Свидетелства за I и II година, издадени од Гимназијата „Моша Пијаде“ — текстилна паралелка во Кр. Паланка, на име Кире Георгиевски, ул. „11 Октомври“ бр. 52, Кр. Паланка. (3054)

Ученичка книшка за I, II и III клас, издадена од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Насер Казими, с. Оризаре, Куманово. (3055)

Свидетелство за IV година, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Ферат Арифи, с. Матејче, Куманово. (3151)

Свидетелство од I до IV година, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Петре Крстевски, ул. „М. Зечар“ бр. 4, Куманово. (3152)

Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Берает Алими, ул. „Братство Единство“ бр. 12, Куманово. (3251)

Талон блок за наплата на мандатни казни од ред. бр. 037020 до 037050, сопственост на Комуналната инспекција на Собранието на општина „Гази Баба“ — Скопје. (3430)

Свидетелство за I година, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Славица Каракскаовска, ул. „Србо Томовски“ бр. 32, Куманово. (3431)

Свидетелства за III и IV година и свидетелство за положен завршен испит, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Милаим Љутвија, с. Лојане, Куманово. (3432)

Свидетелства за завршени I, III и IV година, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Канија Алију, ул. „Ц. Самоил“ бр. 226, Куманово. (3497)

Свидетелство за завршен испит, издадено од Средното училиште „Н. Х. Орде Чопела“ — Прилеп на име Љубе Стеваноски, с. Крапа, М. Брод. (3513)

Свидетелство за завршена IV година, издадено од Средното училиште „Н. Х. Орде Чопела“ — Прилеп на име Југослав Сотјановски, с. Бенче, М. Брод. (3584)

Воена буква издадена од Бања Лука на име Груица Митровиќ, с. Матејче, Куманово. (3627)

Пасош бр. 628692, издаден од градот Ербед, држава Јордан на име Иса Ал-Лафи, Скопје. (3628)

Свидетелства за III, IV година и свидетелство за положен завршен испит, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Ремзи Ахмети, с. Лојане, Куманово. (3651)

КОНКУРСИ

Конкурсната комисија на 33 „Насте Настески“ од с. Требеништа, општина Охрид, врз основа на член 65 од Статутот на задругата
распишува

К О Н К У Р С

ЗА РЕИЗБОР НА ДИРЕКТОР У С Л О В И:

Покрај условите пропишани со закон кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

— да има завршено висока стручна спрема од земјоделски карактер со 1 година работен стаж на раководно работно место;

— да има завршено виша стручна спрема од земјоделски карактер со 2 години работен стаж на раководно работно место;

— да има завршено средна стручна спрема од земјоделски карактер со 5 години работно искуство;

— да има завршено нижа стручна спрема со 8 години работно искуство во земјоделството;

— да поседува морално-политички квалитети, организаторски способности и познавања од земјоделската струка и проблематиката на село;

— да не е осудуван за кривични дела пропишани со закон.

Молбите со потребните документи се доставуваат до Конкурсната комисија од 33 „Насте Настески“ од с. Требеништа, Охрид.

Со молбата се доставуваат следните документи: биографија, диплома за завршено соодветно образование, потврда за работен стаж, уверение дека не е осудуван односно дека не е под истрага.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Некомплетираните документи нема да се земаат во разгледување од страна на комисијата.

Работничкиот совет на Комуналната организација на здружен труд „Брегалица“ — Делчево

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следниве работни места:

1. ДИРЕКТОР
2. ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР
3. СЕКРЕТАР

У С Л О В И:

Покрај општите услови утврдени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следниве посебни услови:

1. За работното место под 1 — завршена висока стручна спрема односно архитектонско-градежен факултет или економски факултет со над 3 години работно искуство од кои 2 на раководно работно место; и

— да ја познава проблематиката од комуналното работење;

— да не е осудуван и да не е под истрага;

— да има морално-политички квалитети.

2. За работното место под 2 — завршена висока стручна спрема односно архитектонско-градежен факултет со работно искуство од најмалку 2 години на раководно работно место или завршено средно-техничко училиште — градежен техничар со работно искуство од 10 години;

3. за работното место под 3 — завршен правен факултет со 1 година работно искуство на раководно работно место; виша управна со работно искуство од најмалку 5 години на раководно работно

место; и средно економско училиште со работно искуство од најмалку 10 години на раководно работно место.

Молбите со потребната документација да се достават до КОЗТ „Брегалица“ — Делчево.

Со молбата кандидатите да приложат:

- диплома за работното искуство;
- доказ за работното искуство;
- доказ дека не е под истрага;
- доказ за движењето во службата.

Некомплетираните молби нема да се земаат во разгледување. Личен доход според Самоуправната спогодба за распределба на личните доходи.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето. (267)

Советот на Болницата за нервни и душевни болести, с. Бардовци — Скопје,

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

За пополнување на три работни места со неполно работно време и тоа:

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Лекар специјалист-офталмолог | 1 |
| 2. Лекар специјалист-рендгенолог | 1 |
| 3. Виши рендген техничар | 1 |

Кандидатите со пријавата да приложат согласност од органот на самоуправување на работната организација каде што се вработени со полно работно време дека им се одобрува да работат со неполно работно време во друга работна организација и писмена изјава дека не работат дополнително во друга работна организација.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (274)

Советот на Медицинскиот центар — Прилеп, ООЗТ Здравствен дом — Брод Македонски

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на следното работно место:

— еден лекар за здравствената станица во село Пласница

У с л о в и: Кандидатот треба да има завршено медицински факултет.

Молбите со кратка биографија и потребната документација, како и доказ за школската подготовка и вработување, се доставуваат до Конкурсната комисија на Домот.

Конкурсот е отворен до пополнувањето на работното место. (273)

Конкурсната комисија на стручната служба на ОЗЗЗО — Охрид врз основа на член 19 од Самоуправната спогодба за меѓусебните односи на работниците во стручната служба на ОЗЗЗО — Охрид и чл. 14 од Правилникот за примање приправници,

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на следното работно место:

1. (1) еден референт по пензиски стаж.

УСЛОВИ: Кандидатот да има завршено висока школска спрема — правен факултет или виша

школска спрема за кадри во социјалното осигурување и 3 години работно искуство.

Кандидатот со молбата, таксирана со 2 динари таксена марка, треба да приложи потребни документи за засновање работен однос и тоа: извод од матичната книга на родените, лекарско уверение за здравствената положба, диплома за завршено образование, како и доказ за поминатото време на работа и работна книшка.

Личниот доход се определува според Самоуправната спогодба за распределба на личниот доход.

Молбите со некомплетните документи нема да се земаат во обзир при одлучувањето.

Конкурсниот рок трае 15 дена по објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (272)

СОДРЖИНА

	Страна
503. Одлука за помилување на осудени лица	793
504. Одлука за измена на намената на средствата за посебни намени утврдени со Републичкиот буџет за 1977 година — —	793
505. Правилник за начинот и трошоците за вршење санитарен надзор над изградбата на згради и други објекти што подлежат на санитарен надзор — — — —	794
506. Правилник за извршување на мерката за безбедност задолжително лекување на алкохоличари и наркомани — — — —	794
507. Правилник за здравствено-хигиенските мерки и медицинската опрема за лекување на осудените лица во казнено-поправните установи — — — —	795
508. Правилник за начинот на водење евиденција за работата, како и за начинот на поднесување извештаи за вршење на санитарниот надзор — — — —	796
509. Одлука за Уставниот суд на Македонија, У. бр. 19/77 од 20 септември 1977 година	807
510. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 43/76 од 15 септември 1977 година	808
511. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 61/77 од 20 септември 1977 година	809
512. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 69/77 од 15 септември 1977 година	810
513. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 102/77 од 14 септември 1977 година	810
Исправка со која се објавуваат следните катастарски скали во СР Македонија —	811

Општи акти на самоуправните интересни заедници

	Страна
Скопје	
311. Одлука за утврдување на просечната стапка на придонесите за задолжителните видови на здравствена заштита од работниците за 1977 година — — — —	816
312. Одлука за обезбедување и распоредување на средствата на Фондот на солидарноста на здравственото осигурување на работниците — — — —	816
313. Одлука за обезбедување и распоредување на средствата на Фондот на солидарноста на здравственото осигурување на земјоделците — — — —	817
314. Договор за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на ликовните уметници и уметниците за примена на уметност на Македонија — — — —	819